

Украдената кампања како маска
за федерализација

Заев нуди распад на
државата, а не нов живот

Странците се свесни за расположението
на народот

Само во Македонија има дилеми
за резултатите од избори

Голема Албанија затропа
на мала врата

Рedefинирањето на
Македонија почна од Тирана?

Република

бр. 222, година V ■ петок, 2 декември 2016 година ■ цена: 50 денари



ДВЕРИ ПРЕДУПРЕДУВА НА
ПОЛИТИЧКА ИЗМАМА

СДСМ НИ ЈА ПРЕЗЕЛ КАМПАЊАТА „ЗА ЖИВОТ ВО СРБИЈА”



ЗА ЖИВОТ
ВО МАКЕДОНИЈА

www.zazivot.mk



ДВЕРИ
ЗА ЖИВОТ
СРБИЈЕ

www.zazivotsrbije.rs



НОСИТЕЛ НА ЛИСТА ВО ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 4

НИКОЛА ГРУЕВСКИ

1



**ЗНАЕШ ШТО Е
ПОДОБРО!**
ЗА ТЕБЕ, ЗА МАКЕДОНИЈА



На овие избори носиш две важни одлуки! Ова е одлука за тебе и за твоето семејство, но и одлука за Македонија. За тоа кој има остварливи решенија за твоите секојдневни проблеми и за тоа кој ќе ги штити државните интереси и може да ја води државата напред! На овие избори имаме најобемна и најдобра програма досега. Реална и со конкретни проекти. А имаме и кредибилитет дека она што ќе го ветиме ќе го исполниме.

Заокружи го бројот 1, гласај за ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, затоа што ти **знаеш што е подобро, за тебе, за Македонија!**

Република

www.republika.mk

ВОВЕД

Заев нуди распад на државата,
а не нов живот

4

КОЛУМНА | Горан Момироски

Странците свесни за расположението
на народот

17

КОЛУМНА | Љупчо Пренџов

Скапи експерименти, господа!

20

КОЛУМНА | Никола Србов

Планот за Западна Македонија како
еднојазична територија

22

КОЛУМНА | Ацо Станковски

Психопатологија

24

ЕКОНОМИЈА

Дом и работа за секого – граѓаните ќе си
го вратат достоинството

32

ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА

Стево Пендаровски

34

КУЛТУРА | ИНТЕРВЈУ

Христо Петрески, писател

38

БРЕНД КОНЦЕПТИ

Синди Крафорд – сјајот на модниот
оригинал

44



Интервју

7

Двери: СДСМ ја презел нашата
програма „За живот во Србија“



13


Анализа

Рedefинирањето на Македонија
почна од Тирана?

Фелтон: Црните
страници на УДБА

27

Том IX - Лустрацијата
- недовршен процес



46

Странци во
Македонија

И по мојот мандат, повторно би се
вратил да ја посетам Македонија

ДНИД Прва Република
ДООЕЛ Скопје

бул. Илинден бр. 9
1000 Скопје
republika@republika.mk
contact@republika.mk
sport@republika.mk

Директор: Доне Донеvски

Маркетинг:

Стојан Георгиеvски,
Габриела Мирчески
тел. 02 / 32 99 999
факс. 02 / 32 99 998

Издавач / редакција: ДНИД Прва Република ДООЕЛ Скопје
бул. Илинден бр. 9, 1000 Скопје

ж-ска: 500-0000007811-68
депонент банка: Стопанска Банка АД Битола

Претплата: тел. 02/3089-306

www.republika.mk ■ facebook.com/nedelnikrepublika

Главен и одговорен уредник: Ненад Мирчески

Заменик главен и одговорен уредник: Билјана Зафорова

Редакција и соработници:

Александра Мазнева - Бундалевска, Невена Поповска,
Марина Костовска, Наум Стоилковски, Александрија Стевковска,
Бојан Момировски, Кристина Николова Кузмановски, Катерина Митиќ
Колумнисти: Горан Момироски, Љупчо Цветановски,
Ацо Станковски, Никола Србов

Лектори: Анета Љубецкиј, Тања Стевановска

Фотографија: Александар Ивановски

Графички дизајн: Никса Георгиевски, Билјана Неделковска

Печати: Графички Центар Скопје, ул. Скупи 6.6.

Испечатени примероци: 4.000

Датум на печатење: 1 декември 2016



Нена Мирчевски | главен и одговорен уредник

ВОВЕД

УКРАДЕНАТА КАМПАЊА КАКО МАСКА ЗА ФЕДЕРАЛИЗАЦИЈА

Заев нуди распад на државата, а не нов живот

Наречиси десет дена до референдумското гласање можеме да констатираме три факти: Зоран Заев е мртов политичар и наскоро ќе мора да одговара за сите злодела кон државата и кон македонскиот народ. Поразот на СДСМ ќе биде катастрофален и никој друг нема да биде виновен за тоа освен партиското раководство. Опозицијата ќе мора да бара нов лидер, ново раководство и да се ограда од досегашната деструктивна политика ако сака да се спаси од распад. Независно од овие факти, кои значително одредуваат во која насока ќе се движат опозицискиот брод во следната година, до денот на изборите ќе останат да висат уште неколку дилеми кои се од витално значење за судбината на државата. А тоа се: Ќе имаат ли храброст членовите и симпатизерите на СДСМ да кажат „не“ за рedefинирање на државата? Ќе ја препознаат ли неопределените Македонци навреме играта што ја игра Заев пред да се најдеме во ситуација од која нема назад? Ќе успеат ли ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата да обезбедат мнозинство кое ќе стави крај на кризата и ќе овозможи враќање на државата на нормален колосек?

Одговорите на овие прашања ќе го одредат правецот во кој ќе заплови Македонија по 11 декември.

За жал, уште на самиот почеток може да се констатира дека оној дел од опозицијата во кој спаѓаат Соросовите платеници и најблиските партиски соработници на велепредавникот Зоран Заев ќе го следи до крај лидерот на опозицијата во однос на прашањето за рedefинирање на државата, во надеж

дека ќе продолжат да ја уживаат благонаклонетоста на нокаутираниот чадор и на дарезливите финансиери и по неговата смена на лидерската позиција на СДСМ. Во таа насока, едни кукавички ќе молчат до крај кога Заев ќе зборува за двојазичност и за нов Охридски договор, и ќе ги кријат главите под перница, а други, пак, уште покукавички ќе ја манипулираат јавноста дека, всушност, ништо опасно не се случува и ќе тврдат дека рedefинирањето на државата е измислица на политичкиот противник. Оние од платеничката банда, пак, што имаат за правдање поголеми суми пред спонзорите, без никаков срам и без грам чувство за национална припадност ќе продолжат отворено да тргуваат со правата на својот народ. Дел од нив дури веќе си дозволуваат, во стилот на Заев, комотно да зборуваат за тоа како сите деца Македонци ќе изучувале албански јазик од најмала возраст! На оваа платеничка багра ѝ порачувам тука да сопре затоа што длабоко ја помина црвената линија! Со нивните деца можат да прават тоа што мислат дека е најдобро за нив, па дури и по дома албански да зборуваат ако сакаат. Но, никој, па дури ни наводните борци за човекови права, нема право на моите деца во нивната татковина, во која се мнозинство, да им наложуваат да учат јазик кој не им е мајчин. Изборот кој јазик ќе го учат, ќе биде на децата (односно нивните старатели), според нивната волја и потреби. Но, никако нема да биде наметнат со сила, за задоволување нечии агенди и црни сценарија.

Што се однесува до останатите членови и симпатизери на СДСМ, од нив очекувам да покажат државничка свест и сериозно да застанат во од-

брана на националните интереси пред партиските. Впрочем, што ќе им е партија ако ја загубат државата? Што ќе им е власт ако немаат со кого да владеат? Сега е вистинско време да покажат „отпор“ за опасните идеи на лидерот-предавник, но и да докажат дека членовите на СДСМ се Македонци и дека не дозволуваат никој да тргува со нивните национални интереси. Таквиот став на членството не само што ќе придонесе за целосно фијаско на сценариото на Заев за рedefинирање на Македонија туку и ќе биде голем импулс за брзо реформирање на речиси мртвата опозиција.

Во исто време, морам да ги разочарам оние членови и симпатизери на СДСМ, социјалдемократи, левоориентирани гласачи, сите што веруваат дека на сметка на националните интереси ќе добијат подобар „живот“ благодарение на програмата на Заев. Господо опортунисти, вашиот лидер по кој знае кој пат е фатен жив во лага - овој пат како ви нуди лажни ветувања кои немаат врска ниту со потребите на Македонците ниту со левичарската идеологија. Деновиве бев во Белград за да побарам објаснување од вистинските сопственици на програмата која ви ја „продава“ Заев. Имав можност да разговарам со господинот Срѓан Ного, пратеник во српскиот Парламент од редовите на партијата Двери, кој беше непријатно изненаден кога дозна дека нивната програма, слоганите и иконографијата од кампањата на оваа мала партија без одобрение ги користи најголемата опозициска партија во Македонија. Но, неговата шокираност не беше толку поради дрската кражба на нивниот интелектуален труд, туку поради фактот дека партијата што ја промовира нив-

ната програма во Македонија нема ама баш никаква идеолошка сличност со авторите на програмата и се стреми кон дијаметрално спротивни вредности. Со други зборови, Зоран Заев во моментот им „продава“ на македонските граѓани „план за живот“ надвор од НАТО и од ЕУ, каков што го замислиле членовите на Двери. Всушност, оваа српска десничарска партија се залага за политика во која одлуките се донесуваат во интерес на граѓаните на Србија, а не во интерес на Брисел или на Вашингтон, или на кои било странски центри. За разлика од СДСМ, Двери се залага за заштита на домашните интереси и во никој случај не одобрува земјата да биде препуштена на странците. Во исто време, ја гледаат Србија како земја во која центарот на вниманието ќе биде ставен на зачувување на вредностите на традиционалното семејство, а не на промовирање на ЛГБТ заедницата. Парадоксот е во тоа што овие две партии немаат никаква допирна точка, а, сепак, нудат исти решенија за подобар живот! И покрај ваквата необична ситуација, од Двери решија да им подадат

рака на „пријателите“ во Македонија и го повикаа раководството на СДСМ на соработка. Се разбира, под еден услов, ако овие тука докажат дека ги делат истите вредности. Ако го стори тоа Заев, му ветија дека следната кампања ќе ја добие бесплатно! Па Заев, ти си на потег сега! Сите знаеме дека имаш ластик кичма и дека можеш да смениш не само став, туку и цела партиска идеологија во рок од една минута.

Наспроти сеирот што му го фативме на Заев затоа што сеаците на скапа магла „дебело го закриле“ за нешто што можел сам да го најде на интернет и наспроти исмевањето на неспособноста на најголемата опозициска партија во Македонија да смисли своја кампања, членовите на Двери испратија сериозна порака до македонските граѓани во која ги предупредија гласачите да не дозволат да бидат жртви на политичка измама. За крај ме испратија со надеж дека „на изборите ќе победи Македонија“, со што покажаа поголема свест за ситуацијата во Македонија од целата македонска опозиција заедно. ■



#УрбанФраер

Новиот Audi Q2.



Audi Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4, 1000 Скопје
Тел. 02 26 26 266 | Факс: 02 26 26 466
www.audi.mk



Во недела на 11-ти декември, кога ќе бидеш исправен пред одлуката кому да го дадеш твојот глас, кому да ја довериш иднината на твоето семејство и иднината на Македонија, потсети се кој создаваше, носеше странски инвестиции, отвораше нови работни места и решаваше реални проблеми на граѓаните, додека други се занимаваа со деструкција, конфликтност, учествувајќи во сценарија за дестабилизација и редесфинирање на државата.

Со заокружување на бројот 1, гласаш за реални и остварливи проекти за работа, сигурност и напредок, гласаш за ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. Ова е едноставен избор. Ти знаеш што е подобро, за тебе, за Македонија.



СДСМ НИ ЈА ПРЕЗЕЛ КАМПАЊАТА „ЗА ЖИВОТ ВО СРБИЈА“

Можам да им порачам на граѓаните на Македонија да гледаат за што се залага политичката организација. Ако тие имаат ваква кампања и се залагаат за исто за што се залага Двери, апсолутно ќе им ја подаревме целата кампања, но ако е тоа политичка партија која посакува, на пример, влез на Македонија во НАТО, брз влез во ЕУ, губење на суверенитетот во Македонија, ние знаеме каков проблем има Македонија на внатрешен план... апсолутно би наишле на наша осуда, вели Ного во интервју за „Република“

Разговараше | Наум Стоилковски
Фото | Александар Ивановски

Срѓан Ного, млад политичар на српската политичка сцена, втор човек во пратеничката група Двери во српскиот парламент, остана вчудовиден кога ги виде фотографиите со кореографијата на митинзите на СДСМ. Се изненади на проспектите, рекламниот материјал - пенкалата и запалките - што ги изработи СДСМ за оваа изборна кампања. Ги препозна и бојата, и стилот на буквите, и знаците, а препозна и дел од платформата. Тој мислеше дека го прашуваме за програмата на Двери од Србија, а не дека цитираме од програмата на СДСМ од Македонија. Ние сме млада партија, вели во интервјуто за „Република“, немавме средства за стратегии, па во 2012 година се осмисливме и изработивме сами. Тоа што особено го погоди е фактот дека сиот труд на овие млади традиционалисти и антиглобалисти завршил во рацете на проглобалистичките чеда на Сорос.





■ **Кои се Двери на српската политичка сцена, за што се залагаат?**

НОГО: Двери се една студентска идеја на белградскиот универзитет, замислена како студентска организација со студентски весник, па организатор на голем број трибини, па продолжи како невладина организација која беше активна долги години во Србија и во дијаспората. Потоа прерасна во социјално политичко движење, а пред една година стана политичка партија. Имаме седум пратеници во актуелниот Парламент и веројатно сме најорганизирана и најжестоката опозиција сега. Секако, Двери

е една голема новина и големо освежување на српската политичка сцена откако 26 години гледаме едни те исти лица.

■ **Каде сте позиционирани во политиката? Двери е лево од центарот, центар или десно од центарот?**

НОГО: Мислам дека политичките партии се делат на оние што се интернационални и служат на интересите на меѓународниот капитал и на оние што се борат за зачувување на националниот идентитет и суверенитет, како и за благосостојба на граѓаните на своите матични држави. Ако последните 20 години бевме

сведоци на апсолутно доминантна позиција на оние што ја застапуваа позицијата на глобалната моќ, во последно време се случува голем контраудар, би рекол контрареволуција, од сите национални сили и сега борбата за национален суверенитет и за одбрана на достоинството на граѓаните на матичните држави е актуелен светски тренд. Почнувајќи од Доналд Трамп во САД, до низа европски држави, почнувајќи со „Брегзит“ во Велика Британија, сега во недела се надевам на победа на господинот Хофер во Австрија, па до низа други држави, Франција, Италија...

■ **Ваша боја е црвената, што претставува таа?**

НОГО: Двери се залага за една спротивна политика, за политика во која одлуките се донесуваат во интерес на граѓаните на Србија, а не во интерес на Брисел, Вашингтон или на кои било странски центри. Ние треба да го заштитиме домашниот интерес, а не својата земја да ја препуштиме на странците. И тоа е една основна разлика која не дели од сиот политички сектор. Втората работа е дека некој треба да одговара за сè што ни се случило во овие 16 години, а досега никој не одговарал, никој не е осуден за сè што преживеавме - оваа транзиција, приватизација, нашата економија е уништена, некои енормно се збогатија, а народот осиромаша. Тоа нема да мине така. Тоа ни се двата основни столба од



каде што произлегува сè друго. Но, она по што се најпрепознатливи Двери е семејството. Ние мислиме дека целото општество може да се преуреди преку семејниот модел на општество. За секое прашање за кое се дебатира, ние ќе гледаме како тоа влијае на семејството, дали биле работни односи - како тоа влијае на семејството; економски развој - супер, но каде е семејството; или донесување каков било закон - ајде да видиме како тоа влијае на семејството. Значи, правниот стандард на семејството мора да биде поставен на највисокиот пиедестал.

■ **Зошто црвена боја?**

НОГО: Ние тоа го викаме бордо, богородична боја. Тоа е една убава боја, која ги отсликува топлината и љубовта што ги чувствуваме за овој народ и за српската држава. Па, мислиме дека оди најдобро со Двери (олтарски врати, н.з.), некаде од основањето сме врзани за таа боја. Нас често не поврзуваат за екстремно десно, слушам и во Македонија секогаш ставаат десничарско движење Двери. Ние имаме еден јасен систем и корпус на вредности, но нашето десно не е исто што и десно во Европа, иако и тоа е многу добро и јас го поддржувам.

■ **Една ваква платформа мора да се направи како програма и да се направи кампања. Кој ја изработи вашата програма, користевте ли услуги, маркетиншки агенции, кој ја осмисли и изработи вашата кампања?**

НОГО: Ние бевме млади луѓе кога во 2012 година решивме да

излеземе на избори, тогаш излеговме и без политичка партија. И, има еден виц... „што знае дете што се 200 килограми“..., ние не-



мавме претстава што значи тоа, па затоа така влетахме. Имавме волја, елан и енергија и сакавме да вложиме сè од себе во тоа, па без пари, без организација, без воопшто познавање како функционира тој систем, ние влетахме во политичка арена. И направивме еден бум бидејќи

ИНТЕРВЈУ

нам никој не ни даваше шанса, сите нè потценуваа.

■ **Користевте ли маркетиншки агенции?**

НОГО: Не, никогаш, немавме средства, пари, а ниту, пак, сакавме. Ние верувавме, мислевме дека политиката е нешто автентично, наше.

■ **Дали ја презедовте од некаде, дали ја видовте некаде, ви се допадна, па ја зедовте? Прашувам во однос на кампања, програма, настап?**

НОГО: Целата програма ја работеше врвот на Двери, било да се функционери, било да се

од стручниот совет. Апсолутно, тоа е наша автентична програма создадена со помош на неколкумина други што ги делат нашите идеи, а кои се од други различни „светови“, режисери, сниматели, продуценти, но не се занимаваат со политика или, пак, работеле во политички маркетиншки

агенции, кои помагаа во некои сегменти. Секако, ние ги немаме сите технички знаења. Така што, севкупната кампања, од паролите до дизајнот, решението за дизајнот, па до видеоспотовите и пораките што се испраќаат се комплетни наши. Никогаш немавме агенција од две причини: немавме средства и пари.

■ **Ќе Ве прашам за дел од програмата, дали се ваши барања: реформа во јавниот сектор; слобода на медиумите; утврдување на вистината за изборни кражби; промена на изборното законодавство; темелна реформа на здравствениот систем; отпуштање на партиските кадри од јавната администрација; реформа на платите и на пензиите; укинување на радиодифузната такса; здравство за сите...?**

НОГО: 80 проценти се совпаѓа.

■ **Што ќе кажете за рекламниот материјал од кампањата на СДСМ, нивните летоци?**

НОГО: Идентично... И нашата кампања во 2012 година беше „За живот“. Има и дел од изборите во 2016 година. Исто е. Идентична е и заднината. Можеби малку поинаков облик, нашиот знак е малку поинаков, но истото е, и линијата и сè. Ова, дефинитивно, е дизајн кој личи на нашиот дизајн. И изборот на фотографии е интересен. Морам да признаам дека и ние имавме вакви летоци.

■ **Дали се држат транспаренти со пораки зад говорниците на вашите митинзи?**

НОГО: Да, го имаше тоа. Навистина некој ја гледал нашата кампања. Инаку, нашата кампања, особено на интернет, и во 2012 и во 2016 година е прогласувана за најиновативна и најдобра бидејќи успеавме со најмалку пари да дадеме најдобри резултати. И многу бевме креативни, тоа сите ни го признаваа.

■ **Значи, ова е ваш интелектуален имот?**

НОГО: Апсолутно. Не знам дали може да се повикуваме дека е авторско дело, но апсолутно е

наш производ и нешто што оригинално го смисливме и што ние единствено го искористивме.

■ **Сметате ли дека една сериозна партија која цели за освојување на власта, би настапила на избори со преземена изборна кампања и со преземена кореографија од соседството?**

НОГО: Тоа бара комплексен одговор. Некому, да речеме, му се допадне кампањата на Путин во Русија, па да ја примени во Србија или на Трамп во САД, па да ја примени во Србија. Разбирливо е да се земаат идеи. Но, баш целата кампања дали е прифатлива... можеби затоа што сме соседни држави, со ист менталитет, ист темперамент, па може да биде употреблива, но многу, многу внимателно. Јас не знам дали тие знаеле дека има ваква кампања во Србија. Можеби не знаеле или знаел само тој што им ја презентирал, но тоа е прашање за некој во Македонија кој ја користи оваа кампања, не за нас. Ние веројатно тоа не би го практикувале.

■ **Дали знаете кои се Иван Бендер и Милјан Шчекиќ? Или маркетиншката агенција „Раскин енд Хант“?**

НОГО: Не, но дознавам од вас. Дефинитивно ќе се распрашам да видам кои се тие луѓе. Интересно, ако тие луѓе се автори на оваа кампања, веројатно ја виделе кај нас на избори, им се допаднала и одлучиле да ја искористат. Сметале дека некој не ја видел. Знаете, за Вучиќ и за Тадиќ работеше една израелска агенција, работи многу во регионот, или Американци, веројатно сте слушнале, но тоа веќе е видно. Работел тука, па ја модификувал и префрлил во Црна Гора, па трета, четврта... Ние бевме еден вид нова, иновативна герила во таа смисла, но сега колку е тоа употребливо во варијанта на македонското општество, не знам.

■ **Ако се работи за партија која се залага за брз влез во ЕУ и во НАТО, партија која ги надминува семејни-**

те вредности и се залага за ЛГБТ заедници, ако станува збор за партија наследник на Комунистичката партија на Македонија, сметате ли дека има поврзаност меѓу вашата платформа и нивната? Дали вие, можеби, би ја презеле нивната програма и кампања?

НОГО: Никаква поврзаност... Тоа е суштинска спротивност, ние се бориме против сè за што се залагаат тие. Против НАТО, против ЕУ. Ја сакаме Европа и европските нации, ние сме европски народ, но Европската Унија е лошо решение, тоа го покажаа и европските граѓани и ЕУ е минато. Како некој може да ни раскажува за ЕУ, а не па за НАТО или за ЛГБТ, бог да чува.

Ако е така, тогаш тоа е политичка измама. Ја презеле кампањата, еден дел од политичките слогани, а просто застапуваат сосема спротивни вредности. Мислам дека е клучно за кои вредности се залагаме. Затоа ние и не сакавме да земаме маркетиншки агенции, затоа што политиката се претвори во маркетинг.

■ **Има уште една многу интересна ситуација со тоа колку**

е слична, а колку е различна оваа кампања во Македонија со вашата. Морам да нагласам дека партиската боја на СДСМ во досегашните настапи беше сина, односно темносина, овој пат, за првпат, ја менуваат во црвена.

НОГО: Сега? За оваа кампања? Навистина? Многу интересно. Тоа е нашата црвена, бордо. Сега во кампањата ги користевме боите на српското знаме - бела, сина и црвена. Сина бидејќи бевме во коалиција со Демократската партија на Србија, чијашто заштитна боја е сина. А, за да не биде само црвена и сина, ставивме и бела, па добивме симболика со српското знаме.

■ **Дали имате шалови, можеби?**

НОГО: Не, но интересна коинциденција бидејќи доаѓа зима, а ни треба некое средство за да се идентификуваме на улицата, а никој во Србија досега не користел шалови, меѓу нас разговаравме дека добар штос би било да изработиме шалови.

■ **Дали, можеби, сега ќе им се јавите на колегите од Македонија и ќе им ги побарате шалчињата?**

НОГО: Ете сега, бидејќи видовме дека тие користат шалови, ние да им ја украдеме идејата, да не биде дека тие зеле сè од нас. (се смее)

■ **Дали, можеби, ќе почнете некаков процес за преземање на кампањата без прашање? Ако е чисто ваша, тогаш е интелектуална кражба.**

НОГО: Апсолутно е чисто наша. Не знам само дали има правна основа за авторско дело. Тоа е интересно прашање. Во суштина, најдобра казна е што јас можам да им порачам на граѓаните на Македонија да гледаат за што се залага политичката организација. Ако тие имаат ваква кампања и се залагаат за истото за што се залага Двери, апсолутно ќе им ја подаревме целата кампања, апсолутно ќе им помогнеме во изборите, но ако е тоа политичка партија која посакува, на пример, влез на Македонија во НАТО, брз влез во ЕУ, губење на суверенитетот во Македонија, ние знаеме каков проблем има Македонија на внатрешен план...

■ **Што ако би Ви кажал дека се залагаат за воведување двојазичност во Македонија?**

НОГО: Апсолутно би наишле на наша осуда. Ние сочувствуваме со македонскиот народ и знаеме со какви предизвици се соочува, знаеме што било во минатото или за неодамнешниот обид да се предизвика граничен судир кој би се прелил во соседството, случувањата во Куманово. Тоа се големи безбедносни предизвици. Јас сум убеден дека и во Србија, и во регионот, и во Македонија е во интерес да одржиме ред, мир и стабилност, како и да имаме стабилни власти што би можеле и да избалансираат и да го заштитат националниот интерес на граѓаните што живеат во нашите држави. Мислам дека ова се последни потези на тој систем кој сака да предизвика хаос. Ако издржиме уште малку, ќе дојде подобро време. Искрено се надевам дека ќе го направиме гасоводот „Јужен поток“, кој уште повеќе ќе нè спои и ќе нè заштити од сите надворешни влијанија.

■ **Добивате ли порив да се јавите во СДСМ и едноставно да прашате зошто ја презеле кампањата?**

НОГО: Мислам дека тие треба да го расчистат тоа со маркетиншката агенција. Можеби ние треба да се јавиме кај таа агенција и да им кажеме: „Па, добро бре луѓе, добро сте ги... добро сте им наплатиле, секоја чест. Нашето авторско дело убаво сте го наплатиле. Опасни сте“. А за ова што им се случи, веројатно треба да ѝ се лутат на таа агенција. И да видат колку пари им платиле. Бидејќи на луѓето работа им било само да копираат од интернет. Тоа го можеле и без маркетиншка агенција.



■ **Може ли на една сериозна партија да ѝ се продаде нешто без да се провери што ѝ се продава?**

НОГО: Очигледно, излегле несериозни, веројатно. Или претходно соработувале со нив, па имале доверба, претпоставувам. ■



8 GB
BO SMART M

SONY
XPERIA E5



SONY
XPERIA XA

-20%

НЕОДОЛИВА ПРАЗНИЧНА ПОНУДА ДВОЈНО ПОВЕЌЕ ИНТЕРНЕТ И СМАРТФОНИ СО СУПЕР ПОПУСТ

Овие празници, одберете го вашиот нов смартфон со супер празничен попуст и двојно повеќе интернет со сите Smart пакети. Плус, интернетот кој нема да го потрошите во месецот, ќе можете да го зачувате и да го искористите следниот месец.

Повеќе информации на telekom.mk, на 122 или во најблиската Телеком продавница.



СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊА

Количините на уредите се ограничени. Цената со 20% попуст во Smart M изнесува 5.490 денари за Sony Xperia E5 и 9.590 денари за Sony Xperia XA со Доверба 24. Понудата со двојно повеќе интернет е ограничена. Промотивниот интернет има валидност 24 месеци.

РЕДЕФИНИРАЊЕТО НА МАКЕДОНИЈА ПОЧНА ОД ТИРАНА?



Фразата „целта ги оправдува средствата“ во СДСМ е заменета со „власта ја оправдува федерализацијата“. Во овој случај, дури и Макијавели би се зацвренил и засрамил, но не и Заев, кој немаше скрупули ни при оцената за грдото лице на Македонецот, ниту за вината на сопствената држава во констелацијата со „добрите“ соседи. Дефинитивно, подготвен е на сè, а неговиот светол пример ги озари и лицата на Албанците, кои едвај дочекаа и ја вметнаа двојазичноста како услов за новата Влада. Настрана, симултано со најавите за федерализација на Македонија, во Тирана на мала врата ни затропа Голема Албанија. А Заев во Неготино извика „Носам живот!“ Шегобијците се прашаа дали е во блажена состојба или бремени. Поверојатно, лидерот е само силно обременет од дузина антинационални и антидржавни глупости...

Пишува | Љујчо Цвејшановски

СДСМ веќе две години е во филм во кој целта апсолутно ги оправдува средствата. Да, очигледен факт е дека партијата и лидерот се целосно влезени во приказката на Николо Макијавели, а „Владетелот“ е супститут за Заевиот „Премиерот“.



Арно ама, кај нашите опозиционери, кои го доживуваат своето разнебитувачко крешчендо, фразата „целта ги оправдува средствата“ е заменета со „власта ја оправдува федерализацијата“. Отворањето на Пандорината кутија, која и покрај евидентноста на поразот на СДСМ одигра улога на катализатор што ги разбуди и отвори апетитите на албанските партии, претставува само некаков врв на еготрипот за врхушката на партијата, која и така е нелогична направија и оксиморонска елитистичка левица. Поради личен бенефит, нафатирани чедра возљубени во зголемување на и така големото семејно богатство, глумат и левицари. Колку да се работи нешто, нели, но кај нив не важи „круша под круша“, туку „министер под судија паѓа...“ Веројатно, како и многупати досега, повторно зборуваме за ендемска опозиција, единствена и уникатна творба, која е подготвена и да ја разнебити и сопствената држава, само за да го исполни сопствениот сон за моќ, власт, тендери, кирии, станови, пари... На разнебитување и поделба на сопствената нација

работат подолго од две години и мора да се признае дека ова е едно од ретките полиња каде што бележат некаков „успех“, ако може да се нарече така закрвувањето на сопствениот народ. Можеби, пак, мотивите за буђењето на албанскиот национализам преку јавно наддавање за двојазичност и за федерализација, која се поддржува, се само влог во иднината на партијата, која е свесна дека и на овие избори ќе биде катастрофален губитник. Дали Заев, реално, игра на расположението на Албанците за да предизвика проблеми за ВМРО-ДПМНЕ во новата владина коалиција? Логиката е повеќе од едноставна – соочен со неминовноста на поразот на 11 декември, Заев и СДСМ ги поставуваат основите за нова етничка криза, продукт на нивните неверојатни понуди за Албанците, со кои по победата ќе се соочи токму ВМРО-ДПМНЕ. Како и секогаш, така и сега, социјалдемократите не ги интересира штетата што со овие чекори ѝ ја нанесуваат на сопствената држава и нација. Не, за нив е најбитно некогаш да се завладее и да се остави елитистичкиот комплекс,

кој постојано ги турка во некоја нова, луда авантура. Сменија име, знаме, а потоа направија и територијална поделба на државата. Со последното дејство од 2004 година, насила, со нелогично спојување на некомпатибилни рурални средини и општини ја сменија вековната етничката структура на македонските Струга и Кичево. Барем до потегот на СДСМ. Логичното прашање е: Ако без срам, перде и трошка гризење на совеста на само две години од конфликтот можеа да го сторат тоа, зошто сега не би спровеле и двојазичност, федерализација и што ли не друго? Да, некои прашања, дефинитивно, не заслужуваат одговор. Не за друго, туку бидејќи одговорите се подразбираат...

ДОМИНО ЕФЕКТОТ НА ГЛУПИРАЊЕТО НА СДСМ

„Така зборуваше Заев“. Веројатно, во филмот на елитистичките глупости и секојдневната претстава за себе со извртена, лажна идентификација со супермакедонецот (поим што за нив е преслаба квалификација поради фактот што македонштината и не им значи нешто особено) вака би гласела биографијата за црпнатот лидер, скроена од некое од Соросовите новинарски пера. Навлезени во лошиот филм во кој доминира маѓепсаноста од убавината на сопственото, контра, за нив, грдото лице на Македонецот, Заев и СДСМ со умисла го отворија патот на големоалбанските копнежи и утопии.

Додека во Берн и во Македонија, лидерот родум од Муртино изнасилно им се додворуваше на Албанците (кои првпат ги видел кога дошол да студира во Скопје во 1993 година), тие поведени од сонот што тој повторно го разбуди во нив, беспоговорно се надоврзаа на неговата недоветна приказка. Експресно, идејата на Заев за двојазичноста или првиот чекор кон федерализацијата ги освои срцата на албанските партии, па таа стана инстант услов на ДУИ за коалицирање со идниот партнер (ВМРО-ДПМНЕ), но и основен дел од програмата на ДПА, Алијансата за Албанците, Беса и другите фактори како Љамалари и другите. Овде не зборуваме за „ефектот на пеперугата“, туку за ефектот на За-

ев и на неговите акти. Би можеле и некако да ги оправдаме (но не и да ги простиме), кога би биле не-промислени и стихийни, но овде сме сведоци на навидум неповрзан план, кој својата добра координираност и цели ги открива со секој чекор. Смената во СДСМ и изборот на Заев, темпираноста на непризнавањето на изборите во 2014 година, бојкотот, протестите, наместените петардоидни „бомби“ во 2015 година, формирањето на ветрот во едра наречен СЈО, одложувањата на изборите, странската поддршка, па сè до двојазичноста и федерализацијата даваат поинаква слика од таа стихийната пред една година. Цело е кога има сè, а којзнае која е целовитоста на приказката и планот на СДСМ?



КАКО „ГОЛЕМА АЛБАНИЈА“ ЗАТРОПА НА „МАЛА ВРАТА“ ВО ТИРАНА?

Тоа „цело е кога има сè“, сериозно го сфатија токму Албанците во Тирани, кои по повод одбележување на Денот на независноста на Албанија таму формираа Унија на албански општини во регионот. Оваа индикативна „направа“ доби и инстант име – Голема Албанија на мала врата. Во таа т.н. Унија влегуваат градови од пет држави - Албанија, Македонија, Србија, Косово и Црна Гора. Договорот го потпишаа градоначалниците на Тетово, Тирана, Приштина, Улцињ и на Прешево. Чемерија е во НАТО и исчезна, но барем официјално, целта на договорот е меѓусебна соработка во делот на културата, урбанизмот и на животната средина. Сепак, познавачите на случувањата на Балканот страхуваат дека чинот ќе има многу подлабоки последици, како и дека се совпаѓа со прокламираните идеи на лидерот на СДСМ. Процените на познавачите се дека федерализа-

ција или кантонизација на државата, чиешто име дополнително ќе се одредува, има три фази, кои етапно ќе се воведуваат во следните неколку години. Со првата фаза е опфатено воведување целосна двојазичност на целата територија на Македонија, пред сè во безбедносниот сектор и во институциите, во полицијата и во армијата. Во втората фаза е предвидена поделба на државата по федерални единици, односно развивање на општините во „понапреден систем на самоуправување“. Третата фаза од распаѓањето на државата е отцепување на делови преку локални референдуми на шест кантони и нивно спојување кон соседни држави. Дали и идејата за двојазичност на Заев како „интро“ за програмираната низа случувања не е толку нова и дали теренот за ова сценарио, реално, не се подготвува веќе подолго време? Во интервјуто на „Вечер“ со Муса Љамалари од албанската дијаспора, кој го гледа Заев како иден премиер, прашан дали се согласува со неговите ставови за двојазичност и за федерализација, вели: – **Тој рече дека сака Македонија да биде како Швајцарија. Ние од албанската дијаспора имаме услови, еден од условите е Македонија како држава да го смени името, не се проблем Албанците. Условот да го смените името не е само од Албанците, тој услов е од НАТО и од Грција. Ако сакаме да ја изградиме оваа држава, треба сите да гледаме во иднината, а не во минатото. Кога зборувам за двојазичност и за федерализација прашувам: Ви пречи ли Македонија да биде како Белгија? Мене не ми пречи, апсолутно.**

Да, Муса, проблемот е што ова сериозно им пречи на Македонците, но и на Турците, Србите, Ромите, Бошњациите, Египќаните, Власите и на ред други. Токму за ова, во текстот насловен како „Ние ДРУГИТЕ“, м-р Гулен Емин за „Дневник“ напиша: „Дали лидерот на СДСМ при промовирањето на идејата за двојазичност барем еднаш помислил на достоинството, на националните и човечки чувства на ДРУГИТЕ, кои некако прифатија, барем според Уставот, да бидат рамноправни граѓани на Република Македонија, а фактички да живеат во бинационална држава како граѓани од ТРЕТ ред бидејќи првите два реда се веќе зафатени. И покрај широкоградоста на ДРУГИТЕ, сепак тоа чувство е фрустрирачко“.

УСТАВНА КАКОФONIЈА ВО ОПОЗИЦИЈАТА

„Заев знае и меѓународната заедница дека Македонија е најголем проблем на Балканот! Затоа, Заев ќе ја спои Западна Македонија кон Албанија! Помала Македонија – помал проблем на Балканот!“ ова е изјавата на главниот лик од стрипот „Црпнатите“, кои секојдневно се потсмеваат со дејствувањата на политичарите во државата.

Често, не по туѓа вина, лидерот на СДСМ (според кој „рибата смрди од опашката“ и „со сила на човек можеш да му дадеш, не и да му земеш“) е инспирација за добар хумор и сатира. Не само поради неговата катадневна лапсус лингва маѓепсаност, туку и поради постојаното ретерирање од кажаното. Не само кај него, туку и во врхушката. За некоординираноста на неинвентивната партија, која по востановениот принцип на Ресавската школа сега користи програма на српските десничарски радикали „Двери“, а претходно употреби неуспешна „Шарена револуција“ од БиХ, зборува и какофонијата во партијата. Така ве-



черта на 24.11.2016 година, уште пред да паднат во погубен траор и бесвест од настапот на Себастијан Курц, лидерот Заев и десната рака, носител, технички министер и генерален секретар Спасовски се најдоа на сосема различна бранова должина. Додека Заев на очајно посетениот митинг ги убедуваеше тетовци дека нема шанси да се чепка во Уставот, Спасовски на 70 километри во Куманово си кажа дека ќе го отвореле истиот тој Устав, ама не за двојазичноста?! Уште еден доказ дека за оваа партија Уставот не е бедемот што ја брани државноста, туку аморфна маса, која може и треба да се обликува според дневните потреби на врхушката. Истовремено, истиот тој

Заев во Неготино изјави: „**Носам живот!**“ Секој нормален со трошка хумор во себе би рекол дека лидерот ѝ открил на јавноста дека е во блажена состојба, односно дека е бремен. Невозможно, бидејќи не е Шварценегер, иако поради гласови ниту ова дејство не се исклучува. проблемот е во фројдовскиот комплекс и што тој не е бремен, туку обременет со сите антинационални и антидржавни глупости што ги спроведе во минатиот период. Настрани, големината и растењето на бремето го диктира разврската што следува за само неколку дена, а сите однапред го знаат резултатот. Да, ќе биде машко, Македонец со не копирана програма и со јасни национални ставови... ■



ИЗБЕРИ ГО ПОДОБРОТО, ЗА ТЕБЕ И ЗА МАКЕДОНИЈА

На овие избори секој носи одлука по две основи.

Прво, ова е одлука за тебе.

За тоа кој ќе ти овозможи подобар живот тебе и на твоето семејство. Кој има подобра програма со конкретни мерки, програма што е реална и нуди решенија на твоите секојдневни проблеми и за која знаеш дека со сигурност ќе ја реализира.

Кој ќе работи попосветено и ќе отвори можности и ти да работиш? Со кого ти и твоите сте посигурни дека нема да ве остави на цедило? На кого може да се потпрете? Кој е поработлив и кој ќе ја движи државата напред?

И второ, овие избори се и еден вид друга одлука.

Одлука за Македонија. За Македонија која не потклекнува пред уцени и сценарија. Македонија која е силна и нема да дозволи да ја држат под постојана тензија, да ја редифинираат и променат на полошо или пак да си поигруваат со неа и со извесноста на нејзината иднина, со нејзиниот суверенитет и државност. Македонија која сака да оди напред верувајќи во сопствените капацитети и вредности.

Македонија во која живее горд и достоинствен народ, кој е мудар и многу

добро знае да препознае што се случуваше сиот изминат период и народ кој никој не смее да го потценува. Силата на нашиот народ ни даваше и нам сила да истраеме и да бидеме подобри, убедени дека народот знае каква иднина посакува за себе и кој може да му обезбеди таква иднина.

Иднина на развиена економија, подобар стандард, нови работни места, фокусирање и решавање на реалните проблеми на луѓето. Затоа што суштината и смислата на делувањето на сите политичари е подобар живот за граѓаните, повеќе можности, подобра економија и љубов кон татковината.

Ние знаеме кои се очекувањата од нас. Веруваме во тебе и веруваме во Македонија. Тука сме да ги штитиме твоите интереси. Време е Македонија да продолжи да оди напред! Доста беше криза! Доста ја влечеа државата надолу! Време е да се остави конфликтноста и поделеноста зад нас и да продолжиме напред со силно темпо!

Заради сево ова, заради нашата верба во тебе, заради твојата љубов кон Македонија и твојот избор за тоа кој може да направи повеќе за тебе и твоето семејство и со кого ќе бидеш посигурен дека нема да те изневери, ние сме убедени дека знаеш што е подобро за тебе, за Македонија.

**ЗНАЕШ ШТО Е
ПОДОБРО!**
ЗА ТЕБЕ, ЗА МАКЕДОНИЈА



СТРАНЦИТЕ СЕ СВЕСНИ ЗА РАСПОЛОЖЕНИЕТО НА НАРОДОТ

САМО ВО МАКЕДОНИЈА ИМА ДИЛЕМИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРИТЕ

Пристигнувањето на една од најголемите дипломатски ѕвезди во Европската унија, австрискиот министер за надворешни работи, предизвика силни реакции во македонската јавност. За дел од граѓаните и за ВМРО-ДПМНЕ се работи за искрена и важна поддршка од сестринската партија и од Австрија, која ја претставува Себастијан Курц, а за опозицијата се работи за непримерен чекор на австрискиот дипломат кој не смеел да дојде во Македонија за да ја поддржи владејачката партија. Со оглед на депласираните тези на опозицијата, дека се работи за меѓународна корупција и дека целиот свет треба да е против ВМРО-ДПМНЕ само затоа што е на власт цела деценија, во овој контекст се поважни вистинските причини зошто австрискиот министер отворено застапа зад ВМРО-ДПМНЕ

Пишува | Горан Момироски



КОЛУМНА

Тие што ја следат европската политичка сцена внимателно и тие што ги знаат автентичните дипломатски механизми преку кои „старата Европа“ ги канализира своите интереси и го наметнува своето влијание во различни европски региони или држави, знаат дека Австрија е таканаречен „прокси“ или индиректен претставник на ЕУ во регионот, кој не е формално назначен. Само политички дилетанти можат да тврдат дека доаѓањето и поддршката на Курц на митингот на ВМРО-ДПМНЕ е само негова лична желба и намера и дека најмладиот европски министер за надворешни работи пристигнал во Скопје без изим од големите играчи во ЕУ. Зар некој може да помисли дека Курц, кој стана шеф на дипломатијата на 27 години, а сега има 30 години, сака кариерата да му трае само еден мандат, што сигурно ќе се случи доколку тој оди против останатите европски лидери и во Македонија дојде затоа што на неговиот колега Никола Попоски му е потребна сестринска помош во рамките на европската десница. Какви скриени пораки ни донесе Курц, кој во Скопје дојде со здравствени проблеми (висока температура и малаксаност), освен јасната поддршка за ВМРО-ДПМНЕ искажана јавно од сцената на партискиот митинг.

Прво, пораката дека на Европската унија и на Австрија им е потребна стабилна Македонија со функционални системи за внатрешна и гранична безбедност и дека тоа во моментот може да се гарантира само ако ВМРО-ДПМНЕ остане на власт.

Втората порака е дека македонската политичка криза, колку и да е тешка и мачна гледано од македонски аспект, сепак во рамки на Европската унија е минорна и тотално неважна ако се земаат предвид останатите проблеми што ја мачат ЕУ, како заминувањето на Велика Британија, изборот на Трамп за претседател на САД и, пред сè, латентната бегалска криза, во тие рамки и процесот на исламизација на Западот и следствено на тоа сè поголемата популарност на екстремната десница. Курц на македонската јавност ѝ порача дека Македонија треба да го почитува гласот на народот, треба да ги почитува демократските стандарди, да ги почитува човековите права, но, пред сè, да ги почитува европските интереси, а тие во моментот се Македонија без сериозни потреси. Можеби најважната порака што ни ја испратија шефот на австриската дипломатија и неговите европски ментори е дека имаат јасна претстава за тоа кој ќе победи на изборите на 11 декември. Никој не треба да се сомнева дека членките на ЕУ ги немаат резултатите од анкетите, па дури и дека некои од нив самите нарачале непристрасна и објективна анкета. Со парите што ги даваат во невладиниот сектор, спроведување на една професионална анкета не е никаков проблем, ниту е проблем да се сфати каде оди расположението на граѓаните. Ниту Курц ниту кој било сериозен европски политичар не би си дозволил да се качи на сцена на митинг на некоја сестринска или братска партија ако е свесен дека таа партија ќе ги загуби изборите. Тоа, свесно или потсвесно, го знаат и во македонската опозиција и затоа веднаш почнаа приказните за „недоветноста, коруптивноста и балканските манири“ на австрискиот дип-

ломат. Слична хајка видовме и со австрискиот комесар за проширување во ЕК, Јоханес Хан, кој беше добар сè додека ја напаѓаше Владата, а штом се обиде да биде неутрален во интерес на побрзо потпишување на Договорот од Пржино стана „европски предавник“ и „корумпиран вмронец во австриска кожа“. ЕУ сака проверени партнери, Курц и неговите европски ментори знаат дека во Македонија и во наредните неколку години ќе владее ВМРО-ДПМНЕ и дека и ЕУ и нејзините членки ќе мора да соработуваат со администрацијата на Груевски и затоа без никакви дилеми се појавија во Скопје. За разлика од претходно кога Македонија беше последната дупка на шупелката, сега ЕУ има директен интерес од стабилноста во Македонија и нема да дозволи каква било случајност да ги наруши односите со земјата која е на првата линија на „бегалскиот фронт“ кој сè повеќе попушта на турско тло, од каде што доаѓаат најави за негово целосно разнебитување и почеток на нов егзодус на милиони луѓе кон Европа. Со Грција како прва пречка на тој егзодус, Македонија станува вистинска природна граница не само на ЕУ, туку и на целиот континент поради што ниту Виена, ниту Брисел, ниту Берлин и Париз нема да ризикуваат со поддршка на конфузни, слаби и непроверени политички сили од кои не знаеме што точно може да се очекува. Нешто слично како што размислува и обичниот македонски граѓанин. Во отсуство на проверени информации за контактите што ги направил Курц со своите колеги во ЕУ, можеме да потсетиме дека последната конференција за Балканот што ја иницираше германската канцеларка Ангела Меркел во 2014 година овој август се одржа во Виена, а случајно или не во истиот град е сместен и германскиот специјален пратеник за Македонија, Јоханес Хајндл, инаку германски амбасадор во Австрија. Во овој контекст може да се потсетиме и на состојбата при затворањето на границата од страна на Македонија пет дена пред



КОЛУМНА

три важни покраински избори во Германија. Додека Австрија јавно и се заблагодари на Македонија, Германија молчеше и врескаше од среќа во себе за потегот на македонските вла-



сти предводени од ВМРО-ДПМНЕ. Отворено за благодарноста кон Македонија проговорија половина година подоцна за време на посетата на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ на Берлин.

СТРАНЦИ, АНКЕТИ И ПОСТИЗБОРНИ КОМБИНАЦИИ

Странците точно знаат дека СДСМ ни на сон не може да дојде во позиција да формира влада освен ако ДУИ и ДПА добијат налог и одбијат да коалицираат со ВМРО-ДПМНЕ. Но, во тој случај и на странците и на сите други им е јасно дека Македонија ќе влезе во целосна нестабилност, делумно поради лутината на ДУИ, која е бесна на СДСМ за емитиваните разговори поради кои Али Ахмети загуби огромен број поддржувачи, но и поради разновидноста на една таква коалиција која нема да може да говори во еден глас, која може да биде хаотична во внатрешната и во надворешната координација, но и поради силната опозиција која со сигурност нема да дозволи менување на името и на идентитетот, воведување двојазичност или каков било облик на федерализација, па макар таа била виртуелна. Ако во моментот анкетите велат дека разликата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ е меѓу 100 и 150 илјади гласа, а странците ги имаат тие бројки, јасно е дека формирањето владејачка коалиција ќе биде крпен проект без никакви сврзни ткива и без реален легитимитет да ја води државата. Според сите што ја следат Македонија, речиси е извесно дека тоа ќе предизвика колапс во многу делови на системот, од кои странците се најмногу заинтересирани за контрола на границата и продолжување на реформите. Токму затоа настигнатиот Курц пристигна во Скопје и ги шокираше опозициските лидери кои во паника го прогласија за „продаден“ и со тоа си навлекоа нови непријатели во ЕУ. Зошто СДСМ не може да добие поддршка

од надвор? СДСМ не може да очекува поддршка од поголем број европски влијателни центри на моќ и ќе продолжи да се шокира од поддршката за ВМРО-ДПМНЕ сè додека од темел не ги промени својата политика и реторика и не почне да биде постојана во тезите. Една од конкретните причини за недобивање отворена поддршка сега е и чепкањето во Уставот и отворање на Пандорината кутија во која Македонија ги крие своите атаквизми од минатото. Зар Заев помислува дека странците се среќни што тој преку телевизијата „21“ најави менување на Уставот во граѓански, односно за укинување на националните атрибути на Република Македонија. Тоа што подоцна на митинг кажа дека нема да дозволи никој да го менува Уставот, и за нас и за странците изгледа како нестварно, како зборови на човек со синдром на поделена личност кој за седум дена кажува целосно спротивни работи, а тој човек е претендент за премиерското место. Да не се лажеме дека странците се загрижени за македонскиот идентитет и нација и затоа преку Курц и другите свои емисари го поддржаа ВМРО-ДПМНЕ, тоа го покажаа во случајот со Грција, туку се загрижени дека идеите на Зоран Заев, дури сфатени и бенигно како предизборен маркетинг, можат да отворат нови катастрофални процеси од кои со помош на ЕУ и на САД се спасивме од многу покрвава војна во 2001 година. Токму сега, на прагот на најголемиот емиграциски бран во модерното време, поголем од ланскиот кој беше поголем од миграциите во Втората светска војна. ■

СКАПИ ЭКСПЕРИМЕНТИ, ГОСПОДА!



Пишува | м-р Љујчо Пренцов,
органizacionски секретар на ГРОМ -
Граѓанска ојција за Македонија

Општествените „триења“ на македонското политичко поднебје некако ни станаа иманентни. Деновиве се на врвот. Се разбира, поради изборите и актуелните политички кампањи, но никако не станува збор за експлозија, или „големиот бум“. Напротив, би рекол дека се некој континуитет, или барем никогаш незавршена приказна. Дали е така, не знам, но сенешто ме тера да си спомenam. Ајде малку фактографија:

Во 2001 година во Република Македонија имавме вооружен конфликт - класично сценарио од определени центри на моќ со цел предизвикување конфликтот и долготрајна недоверба меѓу Македонците и Албанците како два најголеми ентитета во РМ. Државата, за среќа, успеа некако да се врати назад на политички, но, пред сè, на економски план. Вооружениот конфликт во тој период резултираше со Рамковен договор постигнат меѓу лидерите на тогашните најголеми политички партии, а суштината (гледана од аспект потоа), беше вештачко зголемување на процентот на етнички Албанци во Република Македонија и, се разбира, воведување двојазичност во десетици општини во државата, како и прекројување на внатрешните територијални граници.

Меѓутоа, имам чувство дека по овој прв чекор инвеститорот на овој проект не

мирувал целото ова време. Очигледно е дека има потреба да се оди чекор понатаму. И би било крајно навивно да веруваме дека „големите стратегии“ би се откажале на првата пречка, и тоа види од кој, од „малата и суверена Македонија“?! Така, во 2014 година почна и вториот чекор од ова сценарио, а тоа е создавање интермакедонски конфликт, чијашто крајна цел е сериозно ослабување на водечкиот македонски блок, неговото раководство, во полза на групацијата на помали политички партии од албанскиот блок. Со тоа би се довело до состојба за редифинирање на Република Македонија во секој сегмент од нејзиното општествено живеење, промена на името, Уставот итн.. За целото ова на инвеститорот - „чадорот“ му требаше човек што ќе биде релативно крупна или барем препознатлива политичка фигура, кој ќе има големи амбиции за моќ и за пари, а кој во себе ќе нема ни трошка етичност, морал и, пред сè, патриотизам. Зоран Заев во прв момент им се виде идеален пион за остварување на вториот чекор од ова сценарио. Велат дека попат добил и една црвена негативска линија како „слаб остварувач“, но тоа останува да го видиме.

Па така во 2014 година, на денот на изборите, во 19 часот, ни соопшти дека не ги признава изборните резултати, дека се украдени 150.000 гласови од страна на власта и дека тој ќе ги бојкотира институциите на системот. Тие исти институции на кои тој толку „гладно“ претендира и, што би рекле, во кои „парт тајм“ партиципира и тоа со „полни гради“. Сега не зборува за тоа, го потпиша избирачкиот список, кој е истиот како тој во 2014 година. Чудно замолкнување?! И како за сè досега, не собра ни храброст, ниту доблест, да се извини за оваа лага. А можевме ли воопшто да го очекуваме тоа? Во меѓувреме, ни кажуваше дека не го почитува судот, сите судии се корумпирани, пратениците и владата се нелегитимни...

Накратко кажано, се обиде да постави теза во јавноста дека сите раководители на институции и нивни претставници се корумпирани, криминалци и слично, а дека самите институции, патем изградени од страна на граѓаните на Република Македонија, се нефункционални и претставуваат гнезда на криминално работење. Како второ, а можеби и најсуштинско, се обиде да ја делегитимира изборната волја на огромното мнозинство на македонски граѓани. Сите прашања што ги отвори овие две и пол години, се покажаа како невестинити, дека не постојат 150.000 украдени гласови, дека не постојат 500.000 фантоми во избирачкиот список и слично. И сега, во изборите, влезе „прочитан“ од страна на македонските граѓани знаејќи дека копирањето на изборната програма од српски политички партии нема да му донесе успех, реши да го активира последниот радикален адут - пазарење со македонските национални интереси и нивно нудење на разни страни, без притоа кој било да му побара такво нешто. Суицидно, очајнички или „морално“, што би рекле.

Овие негови идеи не потекнуваат од вчера. Првпат ни ги објави во 2015 година, на косовска телевизија, потоа ги елаборираше уште неколку пати на разни портали и средби со граѓани, за на крајот да кулминира во Берн - Швајцарија. Според нас од ГРОМ, неговата изборна кампања таму и заврши, но срамот за него и неговите најгласни поддржувачи останува и ќе се памети. Ако му беше за историјата - во ред е. Влезе!

Ниту еден политичар во овие 70 години не сме го слушнале и виделе да истапи со олку негативни антидржавни тези погубни за Македонецот и за македонската држава, култура и традиција, како што го направи тоа тој, на средбата со албанските иселеници. Што се однесува до таа „фамозна средба“, не знам само дали средбата му ја подготвувал човекот

со капчето на глава, кој е претседател на здружението на иселеници Албанци и кој јавно ѝ кажа на целата македонска јавност дека не крие дека се залага за федерализација на државата и дека тоа лично му го кажал на Зоран Заев. Можеби и самиот Зијадин Села е добро поврзан со вакви екстремистички структури од каде што единствено може да стане видлив на македонската политичка сцена. Некако радикализмот на албанските партии како да им е „дежурен адут“ во политиката. Да, дури и во 21 век, за жал.

Никој не се осмелил да каже дека Република Македонија е главниот проблем на Балканот, ниту еден Македонец што си ја знае историјата на македонскиот народ. Што барем малку знае и почитува како овој народ дошол до држава, колку неправди доживеал за да дојде до свој општествен ентитет, колку жртви се дадени за да се дојде до овој милениумски сон за сопствена држава. Сега „се роди“ еден политичар, патолошки желен за моќ и за власт, кој целиот овој сон го релативизира, а целата историја, култура, традиција и, пред сè, државноста, ги става на „зелена маса“ само и само за да стане премиер.

Кога го говореше ова во Берн имав чувство дека луѓето таму, додека му аплаудираа со широки насмевки и со подгреани очекувања, во себе си велее: Па, ние ваков како тебе баравме 70 години. Токму толку години никој не го кажал тоа што го заговараа само радикалните структури во нашите соседни држави. Јас сум убеден дека истиот овој аплауз ќе го добие доколку говори и пред српските владици, бугарските и грчките радикали.

За среќа, огромното мнозинство македонски граѓани веќе 25 години живеат во плурализам, имаат веќе и демократско минато, многу изборни циклуси, многу нереализирани ветувања и денес, во 2016 година, со помош на плурализмот во медиумите, интернетот и технолошкиот напредок, можат да ги слушнат сите страни, сите понуди и точно да ја направат разликата.

Затоа сите анкети, покажуваат убедлива предност на Коалицијата за подобра Македонија, покажуваат дека неопределените, кои се едно „тивко мнозинство“ и кои се пресудни за изборите, еднакво сакаат суверена, независна,

економски силна, унитарна и, пред сè, европска Македонија. Тоа е таа „внимателна публика“, која мери, одмерува, слуша и во клучен момент се активира. Но, како? Ако одиме според мислата „пред фактите и боговите молчат“, не е тешко да претпоставиме дека, на крајот од денот, ќе пресудат реалните бројки. Да, кампањата е црна, поцрна не може да биде, но максимумот што може да се постигне со такво „плукање“ е привремено да го демотивира гласачкото тело. Сепак, говорот на омраза е бумеранг и тој со чудесна брзина се враќа на испорачателот. Го предвидео ли гневните овој момент? Значи народот сака перспектива, надеж, не омраза. На тенок мраз газат „господата“ од СДСМ.

Но, тоа што ќе остане, и за кое ќе можеме за неколку години од дистанца да говориме, е дали целиот овој труд, вложените пари, енергијата од страна на определени центри, а потпомогнати од домашни слуги и предавници, било психолошко подготвување на Македонецот дека двојазичноста, кантонизацијата или федерализацијата се работи што можеме да ги очекуваме во иднина. Скапи експерименти, господа! ■

КОЛУМНА

НИСКОГРАДБА - ВИСОКОГРАДБА - ЕНТЕРИЕР

БГ

БАУЕР

СКОПЈЕ **МАКЕДОНИЈА**

www.bauerbg.mk e-mail: info@bauerbg.mk тел: +389 2 310 99 54

ПЛАНОТ ЗА ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА КАКО ЕДНОЈАЗИЧНА ТЕРИТОРИЈА

КОЛУМНА



Пишува | Никола Србов

Македонската јавност веќе навикна по секој говор или изјава на Зоран Заев да очекува демант од центарот за комуникации на СДСМ или од Заев лично, да се дообјасни, не сме го разбрале или лошите вмровци му го извртеле говорот. Ова преминува во фолклор, запознавам луѓе што го чекаат само демантот или дообјаснувањето, сè со цел да не се заморуват дополнително со празни зборови, кои подоцна некој ќе се обидува да ги дообјаснува

На последните митинзи Зоран Заев вели дека федерализацијата на државата е само во главите на „квазипатриотите“ и на „националистите“. А кои се „квазипатриотите“ и „националистите“? Тоа сме ти, јас, сите ние што со загриженост сме ја проследиле изјавата на Заев во која објаснува дека ние

сме виновни и дека нашата вина кон соседите тој ќе ја компензира со растурање на Република Македонија. Последно од Заев беше, „какво менување Устав, каква кантонизација, какви бакрачи?“ ова „бакрачи“ посебно ме весели, но нејсе, во „бакрачи“ изгледа лежи простор за демантот, пак не сме го разбрале.

Но некои нешта не можат туку така да се демантираат. Во „Планот за Македонија“ составен од СДСМ јасно си пишува што планираат со државата, претпоставувам нема да ги повлечат сите програми и да ги препечатат на ново, да се демантираат. На страница 164 од „планов“ социјалдемократите запишале дека ќе извршат реорганизација на полицијата, поточно, ќе извршат децентрализација на полицијата со која голем број надлежности ќе бидат пренесени на локалните власти. Настрана што ова води кон посебни полиции во државата, кои имаат свои региони и не одговараат пред централата, колку и да ви изгледа пренапумпано, факт е дека секој почеток на децентрализација во нашите услови завршува со разединување, да не се навраќам со историјата

назад. Во таков случај, само за момент замислете, кога се случуваше „Диво Насеље“, ако полицијата беше децентрализирана, како ќе реагираше на групата вооружена до заби, вкопана во кумановската населба, со план за дестабилизација и со коминике? Дали во таков случај единиците за антитероризам, кои би тргнале од централата

искоренат терористички групи во Тетовско, дали тамошната децентрализирана полиција со пренесени надлежности ќе им се приклучи на единиците за искоренување на терористичките групи или ќе ги спречи во нивната акција? Јас се обложу-

федерализации, тогаш ајде да пишуваме слободно и што носат таквите чекори, со цел да имаме сè на маса, па да мериме пред гласање.


На страница 188 од „Планот“ социјалдемократите запишале дека ќе воведат мултикултурно образование и дообјасниле што планираат: „Првото место каде што треба да се градат вредностите на едно заедничко општество се детските градинки. Затоа, ќе воведеме елементи на мултикултурно запознавање за сите деца уште во најраната возраст“. Во овој „План“ господинот Зоран Заев предвидува тој лично или неговите најблиски соработници да одат по градинките и да им објаснуваат на децињата, вклучително и на тие во јасли, како треба да се дружат мулти-култи. Ајде да зборуваме. Вие го оставате вашето двегодишно детенце во градинка, доаѓа чичко Заев и му кажува, „дете, многу ти е патриотско друштво, само со Македончиња се дружиш, ајде малку да шараме, скарај се со Македончињата и ќе направиме ново друштво во кое ќе бидат рамноправно застапени и Албанчиња, Турчиња, Ромчиња, итн. мора да градиме соживот од најмала возраст“, или обратно, ова ќе му го каже на некое Албанче што се дружи само со Албанчиња, па ќе мора и тоа да шара, да биде „револуционер“ – шарен. А како ќе ги воспостави Зоран Заев овие „мулти-култи“ друштвенца на двегодишни деца во Источна Македонија каде што нема Албанци? Ајде да зборуваме. Дали тоа значи дека на сила ќе донесе Албанци во Кочани, Делчево, Веница, Кратово, Берово итн. за да може да го спроведе својот „план“?

На истата страна од „Планот“ социјалдемократите запишале: „Ќе бидат стимулирани проекти за мултикултурно дружење и меѓујазична комуникација и во повисоките степени на образованието“. Со ова Заев ни објаснува дека нашите деца кога ќе тргнат во училиште веќе ќе треба да го имаат совладано албанскиот јазик, само на таков начин ќе можат децата да се дружат „мултикултурно“ и „меѓујазично“ да комуницираат. Вметнувањето на „меѓујазично“ е лош обид да се затскрие намерата и поентата на „Планот“.

Ајде да мериме. Со воспоставувањето на „мулти-култи“ градинки и училишта Заев во Западна Македонија ќе направи компактна еднојазична територија. Сите се концентрираме кон албанскиот јазик во Источна Македонија, но не, не е возможно, со планот на Заев, Западна Македонија ќе стане еднојазична територија во која и Македонците уште од најмала возраст ќе го учат албанскиот јазик и на тој начин ќе им се намали шокот при идните физички поделби на државата

Соживот не се гради со директиви и со закони, соживотот извира од традицијата и тој може да биде нарушен само со вештачки конфликт каков што создаваше партијата на Зоран Заев во 90-тите години од минатиот век. Истиот тој СДСМ ги вложи сите свои ресурси за да го минира законот за веронаука и за историја на религиите во училиштата, кој требаше да доведе до самоосознавање, осознавање на различноста од тебе и до меѓусебно разбирање и почит. Агендата што ја спроведува Заев сега е уривање на сите напори што беа направени во минатото, а кои беа во насока на вистинско разбирање и почитување меѓу Македонците и Албанците.

Обиди се, Заев, да го демантираш ова, или испечати нови програми, има помалку од десет дена до избори. ■



Македонци > 50%
Албанци > 50%

за да се соочат со терористичките групи, би можеле да бидат спречени од децентрализираната околска (или како сакате наречете ја) полиција? Што би се случило доколку единиците за антитероризам тргнат да

вам во второво, ќе ги спречи, и нема да бидат виновни тие што ќе ги спречат, ќе бидеме виновни ние доколку им ја дадеме таа можност. Сето ова е претпоставка, реторички поставено, но реално, кога опозициските ударни тупаници пишуваат ајде да зборуваме слободно за

ПСИХОПАТОЛОГИЈА



Пишува | Ацо Сџанковски

Во огромната практика што психопатолозите ја имаат со душевно болните, има мноштво различни случаи. Посебно се интересни тие што умеат добро да се затскријат и, како такви, некако да се пробијат до највисоките структури на некоја организација. На некоја политичка партија, на пример.

Тогаш нештата почнуваат да добиваат, по сè, надреалистички својства, а целата конструкција, во еден момент, доаѓа до состојба на целосна деструкција.

Ова рапидно пропаѓање, кое завршува со едно опаѓачко крешчендо, е резултат на судирот, кој оваа исфантазирана, имагинарна реалност го има со вистинската – космичка реалност, која секогаш стои непоколебливо и цврсто, како и самата вистина. Зошто таа реалност ја содржи во себе вистината како суверена оска на постоењето.

Така, лажната реалност на психопатолошката личност и сличните на неа (заразените со ветувања и со пари), неминовно, доживува катастрофа кога ќе се судри со вистинската реалност дадена од Бога.

А тоа ќе се случи наскоро, поточно на 11 декември оваа година.

Не сакам да прејудиирам, само ги следам главните траектории на оваа драмолетка, која, еве, се протегна цели две години мал-

третирање и потценување на интегритетот и интелектот на македонските граѓани.

Секако, овде имаме една психопатолошка личност, која со цинизмот и со ароганцијата на неколкуте белосветски играчи од „меѓународната“ е доведена во фокусот на политичкиот живот во Македонија. Никој не знае зошто овие „чадори“ толку сурово си поиграа со македонската република, зошто со толку деградација и дискриминација се нафрлија врз македонските мирољубиви и сервилни граѓани.

- Им се можело – е еден од најобемните одговори, но не и најзадоволителни, во однос на прецизност.

- Зошто, на пример, не пронајдоа „чадорите“ некој посебен човек за таа функција, некој што ќе има многу поконзистентен и повнимателен настап? Некој, кој, едноставно, е политички писмен, а во СДСМ имаше многу такви луѓе. Да не си отидоа згрозени од планот на „меѓународната“?

Но, не. Едноставно, тие („меѓународната“) отидоа на една прилично хазардерска варијанта. Зошто?

Како прво, да ѝ погледаме на вистината в очи. Да погледнеме во настаните што ја креираат нашата современа историја – историјата на независна и суверена Република Македонија.



Тука имаме маса примери на идиотска попустливост (веројатно, како резултат на притисок и на корупција), при која, така да се каже, неколку круцијални национални интереси се продадени за 30 сребреници.

Тие интереси се сакрални за една нација и без нив сите натамошни чекори во светот на политиката стануваат проблематични, несигурни и субмисивни.

Името – централен симбол на концептот нација – држава, беше продаден од страна на тогашната партија на власт – СДСМ.

Знамето – симбол на непокорот и на дигнитетот на народот, продаден од СДСМ – партијата, која тогаш имаше мандат да ја управува државата.

250.000 луѓе избркани на улица, како резултат од криминалната приватизација, спроведена од тогаш владејачкиот СДСМ.

За време на мандатот на СДСМ, од 1994 до 1998 година, кога немаше никаква опозиција во парламентот, во еден ден, таа 1996 година, без каква било расправа или консултација, избрани се и поставени како судии 640 лица, партиски членови или симпатизери на СДСМ.

И сега судството било непрофесионално – критика што се вергла токму од претставниците на истата партија, што го дизајнираше судскиот систем во деведесеттите.

Веројатно, дел од овие судски марионети (какви што се сега овие, од СЈО) решиле да се отргнат од „теледиригираноста“ на „дражавотворната партија“, поттикнати од задоцнетиот, но секогаш добредојден патриотизам, што се однесува до македонскиот интерес.

Потоа, ја потпалуваа војната во 2001 година со подмолности, недостойни за човека. Извршија маса предавства и беа најмногубројни меѓу дезертерите,

заменувајќи ја униформата на бранителите на татковината со гаќи за капење, што со задоволство ги рекламираа по плажите на Халкидики.

А потоа, од море, во владејачка фотелја. И тоа ли го среди „меѓународната“?

Потоа, со снововската флоскула на дворската дама – „некои прашања не заслужуваат одговор“, се извлече елегантно од одговорноста за новото територијално парчење на Македонија.

- До кога?

Откако народот ги собори од власта во 2006 година, тие не мируваат. На победниците не им овозможија еден цел мандат од четири години, туку со помош на „меѓународната“ на секои две години мораше да се организираат нови и нови избори, на кои народот им порача дека веќе не се пожелни и дека се дискредитирани до века.

Но, тие не престануваат. Дали се работи за целосни идиоти или за едно, веќе колективно лудило, кое потпомогнато од „меѓународните чадори“ добива свои клинички медали. Како да се работи за психоексперимент на најцрните структури на ЦИА.

Затоа, веројатно, се дејствува толку лудачки и фанатично кога се работи за оваа чудна партија – реликт на комунистичкиот тоталитаризам, дополнително воведена во криминал и во велепредавство.

Каква фарса на големите идеали што провејуваша во говорите на Тито и неговите следбеници, кои денес како крадци се обидуваат да ја организираат револуционерната илгала, која повторно треба да ги доведе на власт.

И сето ова укажува на сосема детерминираната патека на инсталирањето на една психопатолошка личност на челото на оваа, веќе сосема пропадна-та партија. ■



Innovation
that excites

2,5 МИЛИОНИ СОПСТВЕНИЦИ И ВИЕ



**ГРАТИС ПАКЕТ 360° во
ВРЕДНОСТ од 4.400€*
ДО 31.12.2016 Г.**

Nissan Qashqai 1.5 dCi 110ks – Acenta со пакет 360°

Пакет 360° вклучува: Nissan Connect, Around view monitor, Пакет сигурност, Алуминиумски фелни 18", Затемнети стакла, Интелигентен клуч со start/stop функција на моторот, Метална боја.

automotive group
ул. Скупи 14, 1000 Скопје

Кампањата важи до 31.12.2016 г.
*4.400 € - 272.800 ден.

www.nissan.mk

Салон за продажба: 02/ 51 11 130



ПИСМА, ДОКУМЕНТИ И СВЕДОШТВА



Фелтон: Црните страници на УДБА

ТОМ IX - ЛУСТРАЦИЈАТА - НЕДОВРШЕН ПРОЦЕС

„Црните страници на УДБА“ е сведоштво за едно време, бурно време. Период во кој била супресирана каква било мисла што излегувала надвор од „дозволеното“ мислење на номенклатурата на власи.

Дали се работело за политичко несогласување на лево, или за тоа како се практикувала шогашната идеологија на КПЈ или, многу почесто за чиста македонска промисла, сега, сите биле цел. И најголем дел од нив имале формирани досиеја од шатајната југословенска/македонска полиција. Од тие досиеја подоцна се ваделе материјали за прогон, кој завршувал со политичка, а често и со физичка ликвидација. Воопшто не било благодаријатно да се биде неистомисленик

Зедно со Законот за отворање на политичките досиеја во 2000 година, до Собранието на РМ беше доставен и Предлог-закон за утврдување на соработката на лица што се носители на јавни функции, нешто што требаше да значи и почеток на лустрацијата во Република Македонија. Но, тој ќе остане во пратеничките фиоки и никогаш нема да се најде на дневен ред на собраниска седница.

Се чини дека 2006 година и донесувањето на Резолуцијата 1481 на Парламентарното собрание на Советот на Европа малку ќе ги подготви вратите за конечно спроведување и на процесот на лустрација во земјата. Притоа, како законска основа ќе послужат Резолуцијата 1096, решенијата и

препораките од регионалниот проект Разоткривање на скриената историја: Лустрацијата во земјите од Западен Балкан, како и компаративните искуства и мерки од поранешните комунистички земји, кои веќе ја имаа или сè уште ја спроведуваа лустрацијата. По речиси двегодишна дебата, Собранието со општ политички консензус ќе го донесе Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција на почетокот на 2008 година, а изборот на членовите на Комисијата за верификација на фактите ќе дојде речиси една година подоцна. И веднаш мора да се каже дека Законот за лустрација ќе биде еден од најконтроверзните, најспорувани и ќе биде изложен на најмногу манипулации, пред сè од страна на невладиниот сектор.

Зашто, постигнатиот општ политички консензус не само за потребата од донесување на законот, туку и оценката дека во Република Македонија и по донесувањето на Уставот во 1991 година немало изградени демократски институции, кои ќе бидат способни да ја чуваат и бранат новопројавената и сè уште кривка демократија, ќе го оспорат и нарушат невладините организации, кои никогаш не можат да бидат задоволни од степенот на развој на демократијата и заштитата на човековите права и слободи во едно општество. А, за ова, секако, свој придонес ќе даде и Уставниот суд на Република Македонија, додека опозицијата, во обид да дојде до ситни дневно-политички поени, ќе има улога само на политички декор. Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција во 2009 година и во 2011 година ќе претрпи мали, дополнителни промени. Со првите ќе стане професионален статусот на членовите на Комисијата за верификација на фактите и периодот на времетраење на Законот ќе биде продолжен двојно, од пет на десет години. Суштината на вторите промени се сведуваа на три сегменти. Прво, на процесот на лустрација сега ќе треба да подлежат и поранешните носители на јавни функции, кои не се починати, второ, временскиот опфат на процесот се сведе до стапувањето на Законот во сила и трето, имињата на функционерите, кои од разни причини не доставиле нотарски заверена изјава за несоработка со поранешните тајни служби, да не можат по автоматизам да бидат објавувани во „Службен весник“.

Наспроти ова, Законот, а со тоа и членовите на Комисијата за верификација на фактите и натаму ќе останат предмет на напади, дискредитација и манипулации. Во речиси тригодишниот период на спроведувањето на лустрацијата на површина ќе ги изнесе и практичните слабости, што фактички го правеа Законот речиси целосно нефункционален. Не само затоа што членовите на Комисијата за верификација на фактите ќе чекаат одговори од четирите надлежни институции - ДАРМ, Управата за безбедност и контраразузнавање, Агенцијата за разузнавање и разузнавачката служба и Министерството за одбрана, што фактички значеше дека лустрацијата индиректно ја вршат тие, а


не Комисијата, туку за прогласување соработник беше неопходно да се поседува и писмена изјава за согласност. За волја на вистината, такви изјави има низ досиејата, но само во тие со постар датум, некаде до средината на 50-тите години од веќе минатиот век.

Дури со донесувањето на вториот закон, односно на Законот за определување услов за ограничување за вршење јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност во јуни 2012 година, и практично почна вистинскиот процес на лустрација. Зашто, членовите на Комисијата за верификација на фактите, конечно, имаа директен увид во политичките досиеја предадени во Државниот архив на Република Македонија. Ова, пак, можеби нормално и очекувано, беше повод за целосна политизација на процесот и негово ставање во дневно-политички контекст, наводно, како обид за пресметка со политичките неистомисленици на власта.

Со почетокот на објавувањето на незаконски здобиените прислушувани телефонски разговори од страна на опозицијата на почетокот на 2015 година, што значеше и наметнато и исценирано влегување на државата во политичка криза, во август истата година Собранието на РМ го донесе Законот за престанување на важење на Законот за определување на услов за ограничување за вршење јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност. Со него, практично, престана процесот на лустрација зашто мандатот на Комисијата се ограничи до 1 септември 2017 година, период во кој таа не смее да почнува нови постапки, а за веќе почнатите предмети, кои се наоѓаат пред надлежните управни судови, ќе важат одредбите од вториот закон за лустрација. По нивното конечно завршување, Комисијата за верификација на фактите на Собранието на РМ треба да му достави конечен извештај, со што завршува и нејзиниот мандат, а целата документација му се предава на Државниот архив на Република Македонија.

Томот IX е поделен во 2 дела, на 2.034 страници и ги содржи следниве лица:


1. Алија Ахмети
2. Беџет Беџети
3. Благоја Азески
4. Благоја Иванов
5. Божидар Кулевски
6. Божин Павловски
7. Боро Дракулевски
8. Бранко Цветков
9. Васил Костојчиновски
10. Васил Тоциновски
11. Владимир Милчин
12. Властимир Видоевски
13. Властимир Јовановиќ
14. Драги Билески
15. Ѓорѓи Видов
16. Ѓорѓи Гудев
17. Ѓорѓи Тоновски
18. Ѓорѓи Спасов
19. Ѓунер Исмаил
20. Живко Ѓеоргиевски
21. Зоран Јовановски
22. Иван Бабамовски
23. Иван Катарџиев
24. Јадранка Костова
25. Јован Трпеновски
26. Јорданчо Чеврески
27. Кирил Псалтиров
28. Коста Балабанов
29. Кочо Битуљану
30. Крсте Пендаровски
31. Љубе Чклавовски
32. Љубомир Ѓеоргиевски
33. Љубомир Фишиќ
34. Љубомир Фрчкоски
35. Махи Иса Нехими
36. Милован Стефановски
37. Мирко Јован Буневски
38. Михаил Јанушев
39. Михајло Костуранов
40. Наум Начевски
41. Никола Ѓончески
42. Никола Костурски
43. Никола Темелковски
44. Николче Бабовски
45. Паскал Гилевски
46. Петар Карајанов
47. Петре Крцоски
48. Петре Наковски
49. Растислав Терзиоски
50. Сејфедин Назми Хајруни
51. Сиљан Аврамовски
52. Слободан Богоевски
53. Слободан Катушевски
54. Слободан Угриновски
55. Стеван Павлески
56. Томе Серафимовски
57. Томислав Чокревски
58. Трајан Петровски
59. Трајко Батанџиовски
60. Трајко Огненовски
61. Џемо Јашари




1. **Владимир Милчин**, роден на 29.4.1947 година во Скопје. По занимање режисер, член на Сојузот на комунисти, се води под псевдонимот Драматург од 1976 година. Заведен заради основи на сомнение дека дејствува од позиции на учество на студентски протести, во 1968 година во Белград учество во основање на весникот „Фокус“ и во позиции на граѓанска десница. Дерестриран во 1987 година, но останува во оперативна позиција на СДБ, за следење на активностите на ПОО и на лица што се безбедносно интересни за службата.


2. **Иван БАБАМОВСКИ**, роден на 2.10.1941 година. Бил наредбодавец и се послужил со информации од тајните соработници. Во повеќе досиеја постојат документи од кои се гледа дека тој дејствувал вршејќи ја својата функција и одобрил работи со кои се кршени основните слободи и права на граѓаните, а во тоа и тој активно учествувал. Сето тоа се гледа од личните досиеја: бр.25793, бр.17185, бр.7641, бр.3804, бр.12286, бр.9423, бр.2877, бр.20479, бр.6002, бр.3227, бр.1557, бр.20570 итн. Од примерот во увид во само едно досие со бр.15508 било утврдено дека досието било водено против лице кое испатувало од македонски национализам, ВМРО и на линија за самостојна и обединета Македонија. Комисијата за верификација на фактите решението за Иван Бабамовски го донесе на 28.3.2014 година.

3. **ЉУБОМИР ФРЧКОСКИ**, роден на 2.12.1957 година, професор на Правниот факултет во Скопје. Се утврди дека како министер за внатрешни работи во Владата на Република Македонија во периодот 1992-1996 издавал наредби или одобрувал дејствување за тајна контрола



на телефони и телекомуникациски средства, следење, набљудување, прислукување и озвучување лица, како и добивање информации за одредени лица при формирање одредена политичка партија. Во повеќе лични досиеја, на пример со бр. 26281 и лично досие бр.25881 постои






решение за примена на мерка тајна контрола на телефон. Од тие документи се гледа дека во донесувањето на одлуките се прекршувани основните права и слободи на граѓаните.

4. СЛОВОДАН БОГОЕВСКИ, роден на 10.12.1951 година. Како потсекретар во СДБ, бил наредбодавец и корисник на информераите. Во неколку лични досиеја на други лица постојат документи дека вршејќи ја својата функција наредил или одобрил дејствувања со кое се кршени или ограничени основните слободи и права на граѓаните. Од 17 ноември 1992 година почнал во претходна обработка ПО и оперативна обработка ОО, и од партиски причини. Наредил следење, снимање, фотографирање, прислушување на лицата од личните досиеја со бр.3804, бр.26447, бр.26430, бр.26448, бр.26492, бр.26529, бр.26514, бр.26524. Сето тоа било спроведувано поради нивните ставови, кои биле спротивни на тогашната политика на владеешки и работа. Тие биле дискредитирани и прикажувани како непријатели на Македонија, а сето тоа бидејќи тие биле припадници и приврзаници на една партија.

5. Томислав Чокревски, роден на 11.12.1934 година. Како министер за внатрешни работи во Владата на Република Македонија во периодот 1996-1998 издавал наредби или одобрувал дејствување за тајна контрола на телефони и телекомуникациски средства,

следење, набљудување, прислушување и озвучување на лица. Постојат следниве документи: материјал од Дирекцијата за безбедност и за контраразузнавање од времето кога министер на МВР бил Томислав Чокревски, ев.бр09-292 од 7.2.2001 година, доставено од Извршниот комитет на партијата ВМРО-ДПМНЕ до Анкетната комисија за заштита на човековите права и слободи при Собранието на Република Македонија, од две страни, со кои укажуваат дека биле спроведени оперативни технички мерки, кои ги применувало СДБ (ДБК) спрема ВМРО-ДПМНЕ од 4 страници; Информација ЕВ.БР.233,ОД 21.02.1997, Информација ЕВ.БР 239, од 24.02.1997 година од 2 страници, Информација ЕВ.БР 309, Информација ЕВ.БР 14-693, Информација ЕВ.БР 14-694, Информација ЕВ.БР 14-1053 од 10.9.1997 година. Од документот за оперативна техничка мерка се гледа дека кон повеќе лица - членови на партијата ВМРО-ДПМНЕ се применувале мерки тајно следење, набљудување и документирање, како што се самото седиште на истата партија (чијшто псевдоним е Темел), следење на претседателот - Љубчо Георгиевски (Мона Лиза), потпретседателот Доста Димовска (Дама), Филип Петровски (Марта), Александар Флоровски (Паун) итн. Од тие документи се гледа дека во донесувањето на одлуките се кршени основните права и слободи на граѓаните. Комисијата за верификација на фактите решението за Томислав Чокревски го донесе на 19.9.2013 година. ■



Во соработка со Државен архив на Република Македонија
Сѝручен консултант: Д-р Филип Пејровски



ДОМ И РАБОТА ЗА СЕКОГО — ГРАЃАНИТЕ ЌЕ СИ ГО ВРАТАТ ДОСТОИНСТВОТО

Програмата на ВМРО-ДПМНЕ ветува надминување на тешкотиите и создавање услови во кои секој човек ќе живее достоинствено и ќе придонесува државата да оди напред. Освен работа и дом, ќе се обезбедат субвенции за земјоделците, ќе се изгради агроберза и ќе има агросоветници, ќе се градат нови автопатишта за подобра и побрза комуникација и на граѓаните и на бизнисмените, и многу повеќе

Пишува: Александрија Сивковска



Со вработување и обезбедување дом се решаваат двете горливи животни прашања што ги мачат граѓаните на оваа земја. Сепак, има некој што мисли на нив и се обидува да ги реши овие основни егзистенцијални проблеми. Програмата на ВМРО-ДПМНЕ, насловена „Реално“, ветува надминување на тешкотиите и создавање услови во кои секој човек ќе живее достоинствено и ќе придонесува државата да оди напред. Освен работа и дом, ќе се обезбедат субвенции за земјоделците, ќе се изгради агроберза и ќе има агросоветници, ќе се градат нови автопатишта за подобра и побрза комуникација и на граѓаните и на бизнисмените, и многу повеќе.

Успешниот тек на проектите „Купи кука, купи стан“ и „Купи кука за млади“ добива свое продолжение со проектот за купување кука за лица постари од 36 години. Само што луѓето почнаа да се прашуваа зошто кука или стан да се обезбеди само за

помладите, до 35 години, пристигна најавата за проектот кој ги опфаќа и постарите од 35 години.

■ **Проектите „Купи кука за млади“ и „Купи кука за над 36 години“ имаат низа поволности кои треба да се искористат за луѓето да дојдат до сопствен дом. За проектот „Купи кука над 36 години“ се предвидува субвенционирање на каматата и главницата во првите 10 години, и тоа во првите седум години 60 проценти, а во следните три години 20 проценти. Ова е проект што го нема никаде во светот. Македонија е првата држава што овозможува вакви бенефиции за своите граѓани за да можат да дојдат до сопствен дом** – најави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.

Со најавените нови 70.000 вработувања и давањето можност да се дојде до свој дом, се заокружува решавањето на основните потреби на граѓаните. Но,

грижата на владејачката партија за доброто на жителите на оваа држава не престанува тука. ВМРО-ДПМНЕ се грижи и за земјоделците. Така, осврнувајќи се на проектите во земјоделството во овој предизборен период, Груевски спомна дека во следниот четиригодишен период ќе продолжи субвенционирањето во земјоделството, за што се планирани околу 600 милиони евра и 35 милиони евра за реконструкција на водоводи и за набавка на нова опрема и механизација. Исто така, ќе се продолжи и со чистење на најмалку 100 километри канали годишно, за што ќе се набави соодветна механизација во вредност од 3,5 милиони евра. Се најавува изградба и на агроберза.

■ **Изградбата на агроберзата во реонот на Демир Капија и на Неготино е инвестиција од околу 20 милиони**

евра, која треба да ја подобри трговијата со земјоделски производи и да ги намали неправилностите и малверзациите кои им се прават на производителите со намалување на откупните цени. Тука ќе можат да се донесат земјоделски производи од цела Македонија, а откупувачите оттука да изберат и да кажат од кој производ колку купуваат. Предвидено е и откупувачи кои не се присутни на берзата компјутерски да може да направат купопродажба – рече Груевски.

Според него, изградбата на оваа агроберза треба да отвори и нови работни места во овој регион и ќе биде многу значајна и за Демир Капија и за Неготино.

За следниот мандат, помеѓу останатото, се предвидува и воведување професионални земјоделски советници.

■ **Тие ќе се базираат и ќе функционираат на база на матични лекари, по капитација, значи по глава, колку земјоделци ќе се запишат кај еден земјоделски советник, толку ќе земаат пари. Така што секој земјоделец ќе може да си одбере свој професионален земјоделски советник, ако е задоволен од него, ќе продолжи со него, ако не е задоволен, ќе си најде друг, ќе го откажи првиот, ќе се запише кај друг, првиот ќе зема помалку пари за тој земјоделец, новиот ќе зема повеќе пари. Значи, ќе има меѓу нив конкуренција. Конкуренција која треба да ги натера да се борат за земјоделците. А, борбата ќе биде само преку тоа што ќе му даваат добри земјоделски совети и добри економски совети** – рече Груевски.

Тој посочи дека тие земјоделски советници прво ќе треба да имаат завршено високо образование, Земјоделски или Економски факултет, второ, ќе треба да поминат преку специјален курс кој ќе трае неколку месеци со обемни предавања од врвни предавачи, не само од земјата туку и од надвор. Потоа ќе треба да полагаат испит и да добијат лиценца. За полагање на испитот ќе треба да користат и домашна и напредна странска литература, веќе во



најголем дел и преведена на македонски јазик. Ќе треба да познаваат добро англиски за да може да ги следат преку интернет најновите научни истражувања во областа на земјоделието и за да може да му пренесат на земјоделецот што е најдобро.


■ **Советникот ќе мора четири пати во годината да доаѓа на специјални нови обуки за најновите научни достигнувања бидејќи науката постојано оди напред и тие мора да го држат чекорот со тоа за да може да им го пренесат тоа на нашите земјоделци. Ќе мора три до четири пати задолжително да го посетат земјоделецот, да ги видат неговите состојби, родот, има ли проблем, како да се реши проблемот** – појасни Груевски.

За да заживувањето на економијата, па и земјоделството биде комплетно, потребни се и патишта. Во програмата „Реално“ се најавува доизградба на почнатите и градење нови патишта.

■ **Во Кичево ќе го доизградиме и пуштиме во употреба автопатот Кичево – Охрид во првата полови-**

на на 2018 година, во должина од 57 километри, инвестиција вредна 370 милиони евра. Најдолгиот тунел во Македонија, во должина од 2 километра, ќе се изгради токму на оваа траса. Ветуваме изградба и на нов автопат Кичево – Гостивар, во должина од 42 километри. За реализација на истиот ќе се инвестираат 350 милиони евра. Меѓувремено, ќе го реконструираме магистралниот пат Кичево – Гостивар затоа што додека се изгради новиот, луѓето треба да се движат по безбеден пат. Сегашниот пат Кичево – Гостивар целосно ќе се реконструира, а паралелно ќе се гради нов автопат и ќе ги обновиме сите пет моста на оваа делница што сега е меѓу Гостивар и Кичево во должина од 28 километри, инвестиција вредна 8,6 милиони евра, за обнова на мостовите и за реконструкција на сегашниот пат Гостивар – Кичево. Да нема забуни, истовремено ќе се реконструира сегашниот пат Кичево – Гостивар, а паралелно ќе почнат подготовки и почеток на градба на автопат Гостивар – Кичево – најави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ. ■

Рекоа, не порекоа



**СЕБАСТИЈАН
КУРЦ**

Австрија е особено благодарна за поддршката во 2015 и во 2016 година при бегалската криза. Тоа беше голем предизвик за Австрија, во 2015 година 90 илјади емигранти дојдоа во Австрија, а преку еден милион минаа низ државата. Без вашата влада немаше да бидеме во состојба да ја затвориме балканската рута. Многу сум ви благодарен што ни помогнавте во таа тешка состојба за нас.



**ЏУЗЕПЕ
ГАЛАТИ**

Цела Европа треба да му биде благодарна на Груевски, а ние веруваме дека Македонија е важен партнер за ЕУ и дека Владата водена од ВМРО-ДПМНЕ ќе биде наш стратески партнер заради напорите кои се преземаа за емигрантската криза. Имате голема можност, ја имате ВМРО-ДПМНЕ, партија која има многу пријатели во Европа, луѓе кои се млади и способни, и, пред сè, лидер каков што е Груевски, кој ќе ја води Македонија за да влезе во ЕУ и да бидеме сите браќа во една иста заедница.



**МУСА
ЉАМАЛАРИ**

Зар не гледате дека источна Македонија се исламизира? Тука е целата поента. Ние знаеме како да се однесуваме со тие работи, но вие не гледате што ќе се случува по 5-10 години. Затоа дај да вградиме нешто ново, дали федерализација или...

ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА

Стево Пендаровски

ШАХ-МАТ, ПУСИКЕТ

Роден на:
3 април 1963 година во Скопје

Образование:
Правен факултет во Скопје

Професија:
ароганција во движење

Стево Пендаровски веќе нема причина да се чувствува осамено. Никола Попоски му одговори на лелеците и на повиците за соочување и Пендаровски е повторно на свое. Да се чувствува победено му е познато, но сега друго го мачи - требаше ли да си го бара со боринче.

Човекот што беше кандидат за претседател на „стока народ“, за кого Македонците „таму се собрани во бачило“ небаре се овци, на овие избори е носител на пратеничката листа во првата изборна единица и ќе му се спротивстави на Никола Попоски, исто така, носител на листата во оваа единица.

Пред да си ги одмерат силите на гласачкото ливче, СДСМ побара, а ВМРО-ДПМНЕ прифати јавно соочување на ТВ-дебата. А што видовме од таа дебата - празно столче спроти Попоски. Пендаровски бил презафатен, бил на ракометен натпревар.

Од друга страна, со целата своја надалеку прочуена ароганција, Пендаровски на митинзите им фрла

прав в очи на граѓаните со несериозни досетки дека се „чувствува осамен“, му избегале Груевски од ИЕ 1 и Попоски од студио.

Сепак, се сретнаа. Еве, и нека не биде важно кој избегал, кој кого бркал. Пендаровски го доби тоа што го бараше и си замина од студиото со наведната глава.

Бомбите на опозицијата, работата на СЈО и на судството во Македонија, евроинтеграциите, центрите на моќ што мешаат прсти во македонските работи, од каде доаѓаат странските служби, што ѝ е приоритет на власта, излез од двегодишната криза што ја наметна СДСМ, се темите на кои Пендаровски остана нем, собран со факти.

■ **Мора да ја погледнете реалноста в очи, граѓаните на Република Македонија треба да ги донесуваат одлуките за тоа која политичка опција да биде на власт. Цело време инсистирате на тоа дека ние сме неспособни да донесуваме одлуки и дека треба некој еднадвор да го прави тоа за нас. Јас целосно не се согласувам**

со тоа - рече Попоски и нагласи дека нема желба што СДСМ не ја стави на маса, а ВМРО-ДПМНЕ не ја исполни за да ги извади на избори.

■ **Јас се согласувам со господинот Пендаровски дека „ние може само да гледаме и да набљудуваме“. Тоа СДСМ најдобро го прави, гледа и набљудува, не дај Боже да треба да имаме некаков проблем да решаваме, не дај Боже да имаме некаква криза, бидејќи проверено е во практика дека не знае да дејствува и да решава проблеми - рече Попоски.**

На обвинувањата на Пендаровски дека власта не соработува со СЈО, Попоски реплицира дека СДСМ се обидува да воведат приватна правда со ексклузивноста што ја има врз СЈО, а тезата дека редовното судство не функционира за Попоски е неиздржана од проста причина што Пендаровски е еден од актерите што донесувале одлуки кој ќе биде во судството.

■ **Па, ве молам, вие сте биле таму во кабинетот**


на претседателот кога сте ги донесувале овие одлуки за тоа кој треба да биде во судството. Вие сте човек што учествувал во донесување на сите одлуки за тоа кој треба да биде во судството. Вие сте биле во кабинетот на претседателот Бранко Црвенковски. Имате политички лидер што е единствениот аболитан политичар во РМ. Сите други им се виновни, едноставно, тоа е пристапот и никогаш не оставаат граѓаните да си го изразат својот став, да излезат, да имаме слободни избори и покрај тоа што сите желби им се исполнети. Секогаш некој друг им е виновен. Јас предлагам ние да се фокусираме на тоа кој што нуди во државата, затоа што СДСМ сме го виделе на власт, сме виделе како изгледа со 38 проценти невработеност, сме виделе како изгледа кога има само 580 илјади вработени во државава, знаеме и како е сега. Значи, оваа влада е таа што има испорачувано резултати на конкретни работи - рече Попоски.

Шах-мат, пусикет. ■ (РР)

ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА


Рекоа, не порекоа

**НИКОЛА
ГРУЕВСКИ**



Сите луѓе се во исчекување да завршат изборите и политичката криза, сите сакаат крај на кризата и политичка стабилност. Завршување на кризата е условено од добивање 63 пратенички места, тоа е најсилната гаранција дека кризата нема да продолжи, дека ќе дојде крај на кризата и на сите обиди на Зоран Заев, СДСМ и сценаристите да престанат да ѝ го прават тоа на Македонија.

**НИКОЛА
ТОДОРОВ**



Се ближи денот од кој кукавички бега СДСМ. Доаѓа денот, гордиот и достоинствен народ ќе одлучи да стави крај на кризата и деструкцијата, на уништувањето и понижувањето. Се ближи денот кога народот без никакви уцени, слободно, без притисок и самостојно ќе одлучи каква Македонија ќе имаме. Македонија заглавена во кризи или Македонија која оди напред, изборот е едноставен, не сакаме враќање назад.

**АНТОНИО
МИЛОШОСКИ**



Кои се сојузниците на СДСМ? Сојузници на Заев се Зоран Верушевски, Слободан Богоевски и Захир Бекири-Чауш, ова се сојузниците на СДСМ во Република Македонија. Кои се сојузниците на ВМРО-ДПМНЕ видовте вечерва, нашите сојузници се Кристијан Керн, премиерот на Австрија, Виктор Орбан, премиерот на Унгарија и Доналд Трамп, претседателот на Соединетите Американски Држави. Тоа се нашите сојузници, а тоа се нивните шпиони и разузнавачи.

ВРАСНАТИТЕ НОКТИ СЕ СЕРИОЗЕН МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМ

Причините за враснување на ноктите може да бидат различни, почнувајќи од наједноставно неправилно сечење на нокотот, носење на тесни обувки или високи потпетици, при што се врши притисок на палецот. Исто така, кај спортисти може да се јави поради континуирана траума на стапалото. Меѓутоа, има и случаи во кои генетиката или формата на нокотот е неправилна, односно генетски детерминирана и тоа се малку покомпликувани случаи, вели Абраткиевич



Разговараше |
Александра М. Бунгалева

Враснатите нокти се сериозен медицински проблем вели Даниел Абраткиевич, едуктор за методот аркада за враснати нокти во „101 клиника“. Причините може да бидат различни, почнувајќи од наједноставно неправилно сечење на нокотот, носење тесни обувки, високи потпетици, при што се врши притисок на палецот. Тој советува при овој проблем да се посети специјалист и да се одбегнуваат конзервативни методи во решавање на проблемот.

Враснувањето на нокотот најчесто се јавува на палецот на ногата. Се јавува кога кожата на едната или на двете страни од нокотот зараснува

преку неговите рабови или, пак, кога нокотот сам по себе враснува во кожата, односно мекото ткиво околу нокотот. Враснатиот нокот е, обично, болна состојба, која може да биде поврзана со инфекција на палецот. Голем процент од враснатите нокти се хронични и имаат тенденција да се повторуваат и да се инфицираат.

«Што точно се враснати нокти, како да ги препознаеме?»

АБРАТКИЕВИЧ: Враснатите нокти се сериозен медицински проблем, кој се јавува како резултат на враснување на нокотот во мекото ткиво. Причините може да бидат различни, почнувајќи од наједноставно неправилно сечење на нокотот, носење тесни обувки, високи потпетици, при што се врши при-

тисок на палецот. Исто така, кај спортисти може да се јави поради континуирана траума на стапалото. Меѓутоа, има и случаи во кои генетиката или формата на нокотот е неправилна, односно генетски детерминирана и тоа се малку покомпликувани случаи.

«Кои се првите знаци дека имаме враснати нокти?»

АБРАТКИЕВИЧ: Првите знаци се црвенило околу нокотот. Местото каде што нокотот враснува станува болно, чувствително и црвено. Пациентот чувствува неудобност при нормалните активности, при облекување чевли. Местото е болно при допир. Кога ќе се забележат овие

симптоми најдобро е веднаш да се реагира. Иако има начини да се применат некои конзервативни методи за да се помогне, сепак, најдобро е да се јават кај специјалист затоа што често сакајќи да си помогнат, всушност си одмогнуваат.

«Каков метод е потребен за да се реши овој проблем кај заболениите?»

АБРАТКИЕВИЧ: Има најразлични методи, почнувајќи од наједноставните како тампонирање на нокотот, кои кај иницијалните стадиуми овозможуваат олеснување на болката. Има и методи што се во вид на протези за нокотот, кои се изработуваат од жица. Со овој метод се поттикнуваат рабовите на нокотот да не враснуваат во мекото ткиво. Тоа е малку погрешен метод. Методот аркада е нов, иновативен метод, чијашто техника на работа е понежна за пациентот. Удобноста при работата и потоа, е, исто така, поголема.

«Колку пациенти имаат ваков проблем, повеќе мажите или жените? Ќе може ли да ни направите споредба?»

АБРАТКИЕВИЧ: Моето искуство покажува дека и мажите и жените еднакво имаат проблем со враснати нокти. Грешките во сечењето на нокотот може да ги направат и мажите и жените, независно од тоа што жените носат тесни чевли. Јас имам околу илјада пациенти годишно и од тоа искуство може да кажам дека овој проблем е заеднички и за мажите и за жените.

«Откако ќе се излекуваат враснатите нокти, како треба да се негуваат во иднина?»

АБРАТКИЕВИЧ: Многу е важно веднаш по третманот пациентот да користи серум што ќе помогне за побрза регенерација на нокотот и во процесот на заздравување. Потоа пациентот се едуцира, се препорачуваат превентивни мерки за да не дојде до повторно враснување. Се објаснува како правилно се сечат ноктите, како правилно да се изберат чевли. Кај некои пациенти е нарушено дури и движењето на стапалото, биомеханиката на стапалото.



Кај случаите во кои враснатите нокти настанале од лошо и погрешно сечење на нокотот и од несоодветни чевли, доволен е само еден третман. Кога факторот е надворешен, тогаш третманот е еднокретен

«Откога ќе се излекува, има ли можност повторно да се појави?»

АБРАТКИЕВИЧ: Кај случаите во кои враснатите нокти настанале од лошо и погрешно сечење на нокотот и од несоодветни чевли, доволен е само еден третман. Кога факторот е надворешен, тогаш третманот е еднокретен. Меѓутоа, кога причината за враснати нокти е закривеност на нокотот поради генетски причини или кога самата форма на нокотот е неправилна, тогаш има потреба да се повтори третманот за една или за две години, во зависност од израснување на нокотот, па и од дополнителните фактори.

«Која е пораката до читателите за навремено да ги решаваат своите проблеми со стапалата?»

АБРАТКИЕВИЧ: Обично, на пациентите им препорачуваме да не чекаат да дојде до болка и до црвенило. Со враснатите нокти пациентот има континуирана болка, а се плаши да отиде на лекар и да го реши проблемот. Веднаш по третманот се чувствува олеснување на болката, така што колку порано пристапат кон решавање на болката толку полесен ќе биде и третманот. Третманот трае околу 40 минути и веднаш се чувствува намалување на болката. ■

НИКОГАШ ДА НЕ ИСЧЕЗНЕ ДЕТЕТО ВО МЕНЕ И ОД МЕНЕ

Еднакво е одговорно и тешко да се пишува за децата и за младите. Тука нема вештачки рими, неискреност и потценување, напротив, зашто кај децата не поминува конструкцијата, лагата и неискреноста. Тие веднаш како детектори препознаваат кој е кој и што е што, вели Петрески

Разговараше | Невена Појовска

Христо Петрески е писател, филмски, литературен и театарски критичар, издавач. Тој е основач и директор на издавачката кука „Феникс“ и на Фондацијата „Македонија презент“ – Скопје, исто така, тој е еден од основачите на списанието „Стожер“, на манифестацијата „Празник на липите“ и главен и одговорен уредник на списанието „Книжевна академија“. Вонреден професор е и директор на Институтот за сценски уметности на Универзитетот ЕСРА – Скопје. Автор е на голем број литературни дела, колумни во дневните весници, критики... и добитник е на многубројни награди во земјава и во странство.

■ Неодамна објавивте „Манифест за литературата за деца и за млади“. Кажете ни за што поточно станува збор?

ПЕТРЕСКИ: Есенва бев во Смедерво на „Смедеревска поетска есен“, манифестација што е поделена на два дела: за возрасни и за деца. Јас учествував во делот за возрасни, но присуствував и во делот наменет за најмладите. Тоа треба да се види и да се доживее. Полна сала со деца, кои не се доведени тука само за да присуствуваат, туку учествуваат и се насладуваат. Вистинска, прекрасна и неверојатна интеракција меѓу нив како публика и истакнатите писатели што учествуваат. Беа тука Витезовиќ, Одаловиќ, Кулафиќ, Поп Ѓурѓев и повеќе други. По читањето имавме средба и на ручек-средбата еден од нив ми рече дека на планот на литературата за деца и за млади во Македонија и во Бугарија не се случува ништо ново. За жал, тоа е точно, но откако се вратив во Македонија не можев и сè уште не можам да се помирам со таа констатација, уште повеќе што е тоа така не со години, туку со децении. Затоа, интензивно ја пишував поетската книга за деца и за млади „Биди звезда“, која ќе излезе од печат деновиве. Таа книга ќе биде не само темел и камен-меѓник во моето творештво за деца и за млади, туку и многу пошироко. Но, набрзо потоа, откако ја предадов книгата „Биди звезда“ во печат, еден ноемвриски ден, како и обично, дојдов рано наутро на работа и прво што направив го напишав манифестот за литературата за деца и за млади ЗА СЕГАШНИТЕ И ИДНИ ДЕЦА. Решив прв да го прочита и потпише, се разбира ако се согласува, писателот Трајче Кацаров од Штип, кој веднаш се согласи и рече дека е добро да основаме и група, која тој ја нарече „Нови штурци“, а мене, исто

така, многу ми се допадна тоа име и го прифатив. Па, деновиве, отидов уште неколку чекори понатаму и веќе ја подготвувам Антологијата на најсовремена поезија за деца и за млади „Нови штурци“, која ќе биде објавена наскоро и, се разбира, ќе биде промовирана со сите автори – нови штурци. А, место коментар за литературата за деца и за млади кај нас, бидејќи е краток, ќе го цитирам и целиот манифест:

1 Има една добра вест: на македонската почва изникна уште еден манифест!

2 Но, не декламирања, декларации и трактати, туку (за) нови идеи, творби и факти!

3 Додека е детето сè уште во нас, додека љубопитно сирка со очињата и ги подава рачињата барајќи нов воздух и поинаква клима – за сегашните и идни рожби надеж ќе има!

4 Но, ако не можеме времето да го престасаме – брземе барем некогаш и некаде навреме да стасаме!

5 Без дидактики застарени, петпачки рими и пароли малоумни – вистинска и свежа храна за децата современи и преумни!

6 Песната е игра, драмата е (раз) говор, расказот е бајка – зборови се тоа од нашиот прадедо, прабаба, но и татко и мајка!

7 На детското небо да засјаат сал крупни и светли ѕвезди, додека ветерот е немирн и езерскиот бран ездн.

8 Коњот одседлан и без узди нека јурне по полиња нови ширни, сред мисли возбудени и немирни, со циновски стапки лекокрилни, па (и) во нашиот двор – нека се разбуди нов сон и збор!

9 Детето е уморно од чекање, сонува некој друг и нов ден и гледа

– пред прозорецот изникнал и цути нов и убав п(р)олетен дрен!

10 Но, доста беа соблазни и фрази, диктати и манифести – време е во брзата и немирна река – нов пород и радост од дела да се мрести!

Во насока на афирмација и на презентација на литературата за деца објавивте конкурс за илустрации за бајките на Шарл Перо, Оскар Вајлд, Ханс Кристијан Андерсен, браќата Грим, но и за македонските народни приказни, „Штурецот и мравките“... Што се подготвува? На повидок ли се нови, креативни изданија? – Да, Издавачката кука „Феникс“, заедно со Фондацијата за културна и научна афирмација и презентација „Македонија презент“, распишаа конкурс за нови илустратори и илустрации и очекуваме дека креативниот центар „Феникс“ ќе има полни раце работа и многу нови креативни и привлечни изданија. За таа цел, ги анимиравме и поканивме и воспитувач(к)ите од градинките во Скопје и републиката да создадат и да понудат за публикување нови, креативни и неопходни изданија.

■ Ќе речете дека „поезијата за деца понекогаш се третира како многу лесна, едноставна, инфантилна, со детски јазик напишана, говор што се изразува со слики, а всушност пишувањето за деца е чист естетски и, пред сè творечки чин, понекогаш патување низ невозможно, или надреалното, утопското...“ Пишувате ли поезија за деца?

ПЕТРЕСКИ: Јас сум автор не само за возрасни, туку и за деца. Еднакво е одговорно и тешко да се пишува за децата и за младите. Тука нема вештачки рими, неискреност и потценување, напротив, зашто кај децата не поминува конструкцијата, лагата и неискреноста. Тие веднаш како детектори препознаваат кој е кој и што е што... Добитник сум на највисоките награди кај нас за литература за деца и за млади: „Ванчо Николески“ и „Васил Куноски“, но и повеќе други, а мојот роман „Детето што сакаше да стане пчела“ го објави една од водечките издавачки куќи во Хрватска – „Алфа“, во тврд повез и со специјални илустрации за тоа издание. Продолжувам и ќе продолжам да создавам книги за деца и за млади, не само затоа што сè уште се чувствувам како едно големо

дете, туку за детето во мене никогаш да не исчезне...

■ **Како долгогодишен автор, критичар и издавач каков е Вашиот став за состојбите во литературата кај нас?**


ПЕТРЕСКИ: Состојбата воопшто не е добра и оптимистичка. Писателите не се читаат меѓу себеси, зашто не се читаат ни самите себеси. Најголем проблем сега не е објавувањето и хонорарите, туку нечитањето и непостоењето книжевна критика. А, штом нема никаков одглас за една книга - таа е исто како и да не е објавена. „Фејсбук“ стана речиси едно и единствено, какво-такво, средиште и читалиште, каде што циркулираат самопофалбени информации, па и творби. И понатаму постојат поделби и кланови, се местат и се делат награди, па и национални пензии и други привилегии и признанија. Пишувањето и книгата се нешта без кои се може! Владее хаос и инерција, изолирани сме и маргинализираме, не комуницираме со културните



среди од Балканот, Европа и од светот. Тоа е само повремено и симболично, па да не е трагично – би било смешно.

■ **Во последно време се појавуваат и со сопствени ликовни дела, иако пошироката јавност Ве знае како автор на романи. Од каде љубовта кон сликањето? Имавте ли изложби до сега?**

ПЕТРЕСКИ: Пишувам од најрани детски денови и објавувам, па и добивам и награди и признанија за тоа. Исто така, уште од дете цртам и сликам, но најинтензивно и најсериозно со сликарство се занимавам последниве неколку години. Досега имам повеќе од 15 самостојни изложби во земјава и во странство. Сликав и во Братислава (Словачка), но и во Врањска Бања (Србија), на Меѓународна ликовна колонија во Пелинце (Кумановско), но и на повеќе други места... Имам изложби во: Скопје, Битола, Радовиш, Прилеп, Демир Капија, Неготино, Кавадарци, Ресен, Куманово и во повеќе други Домови на културата во нашава република. Добив покани и за изложби и за гостувања и во странство. Меѓународното списание „Диоген про култура“ отстапи цел еден број од 150 страници за моето сликарство... Повеќе свои книги сега илустрирав со мои илустрации, мојот дом и ателје сега се, главно, со мои слики, работам интензивно и тоа е една од моите најголеми творечки и креативни радости... ■



LED BAY LIGHT - LOTUS
Full Range Industrial Lighting Solutions
Power: 40W - 230W



info@lps.mk | www.lps.mk
+389 2 313 11 13

impuls **SHEENLY**
www.i-impuls.com.mk www.sheenly.com

Quehenberger | Drexelmaier | Alkaloid
Granit | KAM | Tinex | Blizoo



СТОБИРАНКА И ВОЗИ!

ГРИЦКАЈ И СОБЕРИ 5 КЕСИЧКИ ОД
СТОБИ ФЛИПС, ЧОКО СТОБИ ФЛИПС ИЛИ ОД СТОБИ СТИКС!



БИДИ **ПРВИОТ** СОПСТВЕНИК
НА НАЈНОВИОТ **TOYOTA C-HR HYBRID**

2x TOYOTA YARIS

3x



15x



Ховерборд

Скутер
APRILIA SR50

30x



Таблет
LENOVO Yoga

Lenovo
30x



Смартфон
LENOVO K5 PLUS

30x



ТВ ЛЕД
LG 43"

120x



Спортски ранец
ADIDAS

SONY
150x



Слушалки
SONY

150x



Пакет
производи

3 ИЗВЛЕКУВАЊА НА:
23.10.2016
27.11.2016
25.12.2016

СТОБИРАНКА

Детални информации на:
www.stobiranka.mk

СОБЕРИ 5 КЕСИЧКИ ОД КОЈ БИЛО ВКУС И ГРАМАЖА

CHOCO STOBIFLIPS **STOBIFLIPS** **STOBISTICKS**

И ИСПРАТИ ГИ НА:

ВИТАМИНКА АД ПРИЛЕП, УЛ. ЛЕЦЕ КОТЕСКИ БР. 23, 7500 ПРИЛЕП СО НАЗНАКАТА СТОБИРАНКА ИЛИ ДОСТАВИ ГИ ДО ВИДЛИВО ОБЕЛЕЖАНИЕТО КУТИИ ШТО ЌЕ БИДАТ ПОСТАВЕНИ ВО ПРОДАЖНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РМ.

Во извлекувањето на наградите учествуваат сите пликотви што се комплетни и содржат пет празни кесички и податоци за учесникот.

Сите неизвлечени пликотви од првото извлекување ќе учествуваат и во второто извлекување, а сите неизвлечени од второто извлекување ќе учествуваат и во третото извлекување.

НИКОЛА ЉУЦА, СРПСКИ РЕЖИСЕР И СЦЕНАРИСТ НА „ВЛАЖНОСТ“, НАГРАДЕНИОТ ФИЛМ НА „СИНЕДЕЈС“

СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ СТАНА ТЕЖОК ВО ОВАА КАПИТАЛИСТИЧКА ХИСТЕРИЈА

Секојдневно се фотограмираме и тоа го споделуваме на социјалните мрежи. На тој начин само потврдуваме дека постоиме. Во тие лажни потврди за нашето постоење забораваме да бидеме сами со себе и да погледнеме до каде сме и со кого живееме. Ликовите во мојот филм се претставници на богатата елита, така што кај нив сè е позасилено и поекстремно

Разговараше |
Александра М. Бунгалеvsка



Филмот „Влажност“ на српскиот режисер Никола Љуца е избран за најдобар во официјалната селекција на 15. Фестивал на европски филм „Синедејс 2016“, во кој годинава се натпреваруваа осум филма. Копродукција е меѓу Србија, Холандија и Грција. Љуца беше во Скопје и се заблагодари на наградата, а тоа беше повод да направиме интервју за неделникот „Република“.

Дебитантскиот филм на Љуца, на кој екипата работела пет години, беше прикажан на Берлинскиот филмски фестивал. Главниот јунак во филмот е млад, успешен и амбициозен човек кому во еден момент му исчезнува сопругата без трага и глас, додека тој се обидува да ја сокрие тајната и да ја одржи привидната среќа во семејството.

Љуца има македонско потекло и голем дел од детството го поминал во Куманово и во Скопје.



■ **Честитки на наградата. Вашиот филм „Влажност“ преиспитува каде сме, како стигнавме до ова што сме денес и сето она што се случува со институцијата брак. Па, што мислите, како стигнавме до оваа точка?**

ЉУЦА: Мислам дека сите многу левтерно го сфативме концептот на слободата. Тоа е еден тежок и сериозен збор. Слободата ни се наметнува низ илузијата на куповната и финансиската моќ. Семејството и бракот се редефинираат со причина, но луѓето како и понатаму да не сфаќаат дека формалната промена не значи ништо без онаа човечката, внатрешна промена. Мислам дека сите глумиме дека светот е ист каков што бил кога сме се родиле, што апсолутно не е точно.

■ **Главните јунаци во филмот само навидум го живеат животот од соништата, но многу работи им недостигаат. Што е она што најмногу им недостига?**

ЉУЦА: Им недостига темелност во односот кон себе, кон најблиските, а со тоа и кон самото општество. Опседнати сме со сликата за себе. Секојдневно се фотограмираме и тоа го споделуваме на социјалните мрежи. На тој начин само потврдуваме дека постоиме бидејќи секојдневниот живот стана многу тежок во оваа капиталистичка хистерија. И така, во тие лажни потврди за нашето постоење, забораваме да бидеме само со себе и да погледнеме до каде сме и со кого живееме. Намерно говорам во прво лице множина бидејќи тоа е проблем на сите нас. Ликовите во мојот филм се претставници на богатата елита, така што кај нив сè е позасилено и поекстремно и затоа ми е интересно да се занимавам со тие лажни победици на транзицијата.

■ **Колку долго работевте на филмот, како се развиваше идејата?**

ЉУЦА: Уште додека студирав, сакав да се занимавам со генерацијата која го водеше движењето за собору-


вање на режимот на Милошевиќ. Со оние кои мене ми беа идоли додека со родителите во 90-тите години на минатиот век шетав и протестирав против Слободан Милошевиќ. Мојата косценаристка ги смисли ликовите и жената која исчезнува. Од тоа почнавме полека да го градиме сиот тој свет, Петар, пожелен и успешен маж кој го крие исчезнувањето на својата жена од целото опкружување.

■ **Што е најголемиот квалитет на „Влажност“? Дали, можеби, тоа е оригиналноста на приказната?**

ЉУЦА: Мислам дека најголеми квалитети на филмот се актерите и визуелната атмосфера. Тоа е она што генерално им недостига на филмовите што доаѓаат од поранешна Југославија. Овој начин на глума и овој начин на визуелно прикажување е она што им останува во свеста на луѓето откако ќе го погледнат филмот. Филмот влегува под кожа. Филмот е повеќеслоен, има повеќе значења и поради тоа се говори, се раскажува за филмот. Затоа и луѓето што го гледаа имаа екстремни реакции.

■ **Вие сте млад режисер и ова е Ваш дебитантски филм. Дали очекувате ваков успех кога почнавте да го снимате филмот?**

ЉУЦА: Тешко е да размислуваш за успех кога почнуваш да работиш, односно да го снимаш филмот. Ако почнеш да се оптоваруваш со тоа, нема да бидеш искрен, а тоа е најлошо за една уметност. Јас првенствено правев филм каков што би сакал да гледам, филм зад кој ќе стојам со сето срце. Наградите и ус-



пехот се минливи, но тој филм останува засекогаш и ќе нè надживее сите нас. Мораш да бидеш искрен и автентичен, тоа е најважно.

■ **Дали денес на младите им е многу потешко да живеат и да го одржат бракот за разлика од нивните родители, па може и од нивните баби и дедовци? Што е она што го прави бракот денес потежок од она што навистина е?**

ЉУЦА: Мислам дека денес е потешко да се одржи односот, да биде стабилен. И пријателскиот и љубовниот однос. Лажната слика за себе која се гради секојдневно е она што ги затвора луѓето, и тоа на оној лош начин. Мислам дека социјалните мрежи ја убиваат секоја социјализација, а со тоа и јавното мислење. Се создава впечаток дека има слобода на говор, секој може да биде новинар, а со тоа сериозните и образовани луѓе кои се компетентни потполно се уништуваат. Како да бидеш искрен и реален кон другите ако не си кон себе?

■ **Дали сте првпат во Македонија? Дали некоако сте поврзани со нашата земја?**

ЉУЦА: Мојата баба е Македонка, така што кај вас се чувствувам како дома. Кога бев мал, многу време поминував во Куманово и во Скопје. Зборувам македонски, но веќе подолго време не го користам вашиот јазик поради сплет на околности.

■ **Ја познавате ли македонската кинематографија? Дали, можеби, имате омилен филм или актер?**

ЉУЦА: „Пред дождот“ сè уште е неприкосновено ремек-дело. Неверојатно колку тој филм е актуелен и жив и денес, по 22 години од победата во Венеција. Се надевам дека Милчо Манчевски ќе се врати во формата која ја имаше на почетокот на кариерата. Многу е тешко кога првиот филм ти е толку многу успешен и значаен како што нему му беше „Пред дождот“.

■ **Кој е Вашиот следен проект? Дали веќе работите на некој нов филм?**

ЉУЦА: Веќе две години пишувам нов сценарио под наслов „Си играле делии“. Станува збор за психолошки трилер во светот на фитнесот. Продолжувам со истражување на современите моменти и модерните опсесии, само што овој пат нив ги поврзува една провокативна политичка тема. ■

СИНДИ КРАФОРД

СЈАЈОТ НА МОДНИОТ ОРИГИНАЛ

Пишува | Соџир Косџов

„Јас сум личност што со целосна посветеност го живее секој момент... Мојата филозофија е да се насладувам на моментот“.



Неизмерно и заносно убава. Зачудувачки згодна и идеално елегантна. Да, токму таква е Синди Крафорд. Инаку, таа е модел. Поточно, супермодел. Жареше и палеше на модните писти во 80-тите и во 90-тите на 20 век. Половина вел убавина стои зад неа. Убавица и моден ангел, според чиешто лице, тело и целосен изглед се создаваа современите критериуми за елеганција, шарм и убавина, составните елементи на аурата за супермодел. Титула што, заедно со Наоми Кемпбел (Црната пума), Ел Макферсон (Тело) и Линда Евангелиста (Камелеон), заслужено ја доби во 90-тите години на минатиот век, никој, никогаш не може да ѝ ја оспори или одземе. Тие се девојките кои пред 30 години константно дефинираа што значи да си топ-модел. Со нив почна грозницата за супермодели затоа што беа супергламурозни, привлечни, паметни, способни. Синди одамна го надмина светот на модата и како актерка, успешна претприемачка, сакана и почитувана сопруга, и посветена и среќна мајка, стана позната сама по себе. Во сите овие улоги се покажа детална, прецизна и педантна. Совршениот изглед, како манекенка и фотомодел, го постигна со максимална посветеност и љубов кон професијата, голема дисциплина и невидена упорност кон исхраната и психофизичката рекреација. Едноставно таа е самоуверена, сигурна и моќна. Затоа и стана славна, најплатена манекенка на своето време, голема заводничка и секс-симбол на 20 век. Синди Крафорд е привлечна, убава, елегантна, згодна, со еден збор неодржлива. Нејзе не ѝ требаше многу за да се афирмира како супермодел. Работеше за најзначајните модни дизајнери и беше на насловните страници на многубројните модни списанија. Синди е прв супермодел што се појавила на насловна страница на „Плејбој“. Таа докажа дека супермоделот мора да има повеќе од убавина за да биде повеќе од успешен во светот на модата и манекенството. Убавината, умот и особеноста беа клуч на нејзиниот успех. Таа има претприемачки дух и смисла за бизнис. Како млада, во 1995 година се вљуби и ожени со машката икона Ричард Гир, а по пет години брак, се поделија. Денес е во брак со успешниот бизнисмен Ренди Гербер, сопственик на ноќни барови, со кого има две деца.

Многу се прашуваат зошто Синди Крафорд е славна и успешна. Одговорот е затоа што поседува гламур, знае што

е слава и има ум. Започна со насловни страници на списанија (ги има околу 700), како што се „Вог“ и „Ел“, продолжи со модни ревији за „Шанел“, „Ралф Лорен“ и „Долче и Габана“, како и за останатите модни куќи. Се појавуваше во рекламните на сите познати дизајнери, беше заштитно лице на марки како „Омега“, „Ревлон“ и „Пепси“, водеше емисија на ТВ, успешно лансираше серија календари со костими за капење, снимиле две видеокасети за фитнес, имал инвестирано во синџирот кафулиња „Fashion cafe“, како и во рестораните „Planet Hollywood“, оформил сопствена козметичка линија, која ѝ носи голем приход, поседува и продуцентска куќа, и како таква денес е глобален бренд кој вреди стотици милиони долари.

„Ја обожавам камерата пред мене. Уживам и се радувам на една фотосесија пред добар фотограф“.

Да не заборавиме дека цело време работела со сите врвни фотографии, поточно уметници на фотографијата, како што се Питер Линдберг, Хелмут Њутн и Херб Ритц. Денес успешно води сопствена компанија за мебел и производи за уредување на домот. Затоа и не е само супермодел, туку и симбол за успешна жена и икона на стилот.

Толку е сигурна во себе и во тоа што го прави, што ѝ советува: „Мое-то животно мото и цел е да бидам постојано умствено и физички присутна во сето она што ми го носи денот, да имам сила да се соочам со секојдневните прашања, тешкотии, напорната работа, здодевните моменти. Мислам дека многу луѓе денес сакаат да ја избегнат болката и трошат многу енергија на тоа

како да ја избегнат личноста со која немаат пријатен разговор, а мојата животна филозофија е со-сема спротивна. Мислам дека среќен и успешен е оној што ништо не избегнува, туку се впушта во разговор и ситуации кои и не му се пријатни, но знае како од нив да го извлече позитивното и навистина да ја согледа реалната слика“.

Се гледа дека, без оглед на славата и богатството, цврсто стои на земја. Тоа е и една од многуте причини зошто токму таа беше најплатена манекенка на светот, а сè уште е најпрепознатлива и најмногу фотографирана. Таа никогаш не беше слаба манекенка, а најмногу ја сакаат поради нејзината атлетски и убаво обликувана елегантна фигура, наспроти анорексичните девојки кои одат по манекенските писти. Таа беше на насловните страници токму поради убавото и уникатно лице и секси бенка над усната. Синди секогаш изгледа модерно, грациозно и елегантно. И покрај тоа што има 50 години, таа и понатаму изгледа како супермодел, врвен топ-модел на кој многу помлади манекенки можат да ѝ завидат. Таа сè уште е икона на манекенството бидејќи изгледа зачудувачки фантастично. Едноставно таа е грација, една од најпочитуваните и најсаканите икони во светот. ■



И ПО МОЈОТ МАНДАТ, ПОВТОРНО БИ СЕ ВРАТИЛ ДА ЈА ПОСЕТАМ МАКЕДОНИЈА



Гончарук Јуриј, украински амбасадор во Република Македонија е дипломат со големо дипломатско искуство. Меѓу неговите колеги од дипломатскиот кор во Скопје, тој е еден од најдолго акредитираните амбасадори – веќе седум години ја предводи дипломатската мисија на Украина во Македонија. Тој за „Република“ открива дека Македонија за него не е туѓа земја. Ја обожува македонската традиционална храна, а за македонските вина вели дека заслужуваат највисоко место во каков и да било рејтинг зашто не отстапуваат од традиционалните лидери во светското производство

Пишува | Крисџина Николова Кузмановски

■ Доаѓате од земја што има поинаква култура и традиција од Македонија. Како успеавте да се приспособите на животот овде?

ЈУРИЈ: За дипломат не постојат зборови „да се приспособиш“ затоа што самата професија предвидува подготвеност за промена на континенти,

климатски услови и временски зони, културна и општествено-политичка средина, вештина на комуницирање во дадени околности итн. Нема две исти земји, дури и ако се чини дека се тие многу блиски меѓу себе... Во мојата конкретна ситуација, секако дека беше потребно одредено време за тоа, како што велат кај нас, да се „погледне околу себе“, но не повеќе од тоа.

■ Имате ли пријатели меѓу Македонците? Кое е Вашето мислење за македонскиот народ?

ЈУРИЈ: Имам доволно пријатели. Тие се вработени во различни сфери, имаат различен социјален статус, но тоа не му пречи на нашето комуницирање и меѓусебно разбирање. Јас секогаш точно знам дека можам да сметам на нивна помош и совет, ако ми биде по-



требно такво нешто. Се надевам дека ниту еднаш не сум им дал причина за сомнежи за мојата искреност. Македонскиот народ за време на мојот престој во вашата прекрасна земја стана многу близок за мене.

■ Колку Украинците се разликуваат од луѓето овде?

ЈУРИЈ: Па, не како небото од земјата. Тоа е, секако, шега затоа што ние сме, навистина, многу слични во нештата. Не попусти некои историчари тврдат дека Македонците пристигнале на Балканскиот Полуостров од територијата на денешна југозападна Украина. И не заборавајте дека црната и црвената боја се омилен бои на националната облека.

■ Ви беше ли тешко да го научите македонскиот јазик?

ЈУРИЈ: Секој јазик е како голема непозната планета, која продолжува и продолжува да ја откриваш; попусти што украинскиот и македонскиот јазик имаат многу сличности како два словенски јазика. Но уште повеќе има разлики меѓу нив. Јас не сум филолог и не сум лингвист, но готов сум да докажам дека на Балканот нема поблизок јазик на украинскиот од македонскиот. Оттука ќе биде и мојот одговор – да учиш е и лесно и тешко. Водете сметка и за возраста.

■ Колку имате слободно време да патувате низ Македонија?

ЈУРИЈ: Во основа, патувам при вршење на службената должност, но долгиот термин на престојот во земјата ми дозволи да го надоместам недостигот од слободно време.

■ Кое е местото, кое, според Вашето мислење, мора да го посети секој што доаѓа во Македонија?



ЈУРИЈ: Се плашам да не бидам банален ако ги наведат традиционалните туристички места, кои, всушност, ги има многу, кои вреди да ги посетат гостите на Македонија. Но, постојат и други места, кои, исто така, вреди да се посетат и за кои ретко кој знае во самата земја. Со оглед на таквата ситуација, подобро ќе се воздржам од какви и да било препораки.

■ Што мислите за македонската кујна? Што повеќе Ви се допаѓа македонската храна или македонските вина?

ЈУРИЈ: Најмногу ми се допаѓа храната што сам си ја подготвувам, а ете не умеам да правам вино. Ако сме сериозни, тогаш за да се разбере македонската кујна не е задолжително да се посетуваат рестораните. Вреди да се пробаат кулинарските ремек-дела на некои мои познајници за да се процени сета привлечност на македонската кујна и мајсторството во подготвувањето на нејзините традиционални јадења, особено производите од тесто. Македонските вина заслужуваат највисоки места во каков и да било рејтинг затоа што, според моето мислење, не отстапува од традиционалните лидери во светското производство на вино. Сметам дека македонското производство на

вино уште не го постигнало својот највисок развој и нему му претстои долга и славна историја.

■ Веќе седум години сте во Македонија, Ви недостига ли родната земја?

ЈУРИЈ: Од моментот кога стапнав за првпат на македонска територија. Во Македонија имам работа, а во Украина е мојот роден дом, роднините и пријателите и уште многу нешта без кои не може да постои човек.

■ Го користат ли Украинците безвизниот режим за да патуваат во Македонија?

ЈУРИЈ: Да, се разбира. И за запознавање со Македонија и за транзит во други земји. Секоја година по 17 илјади украински државјани на овој или на друг начин ја посетуваат вашата земја. Се надевам дека нивниот број и понатаму ќе расте.

■ Што откако ќе заврши вашиот мандат, би ја посетиле ли повторно Македонија?

ЈУРИЈ: Во прва пригода, бидејќи Македонија веќе не е туѓа за мене. Освен тоа, секогаш е интересно да бидеш таму каде што поминал дел од твојот живот и да ги процениш промените што се случиле, разговарајќи со пријателите што останале таму и така натаму. ■



ГРАДОТ ВО КОЈ ЖИВЕАТ НАЈСРЕЌНИТЕ ЛУЃЕ ВО СВЕТОТ

Шетајќи низ неговите улици или, пак, пловејќи по неговите канали, ќе се сретнете со едни од најмодерните достигнувања на архитектурата до барокни зданија во кои ќе можете да го испиете првото утринско кафе со прекрасен поглед на некоја од многуте палати со прекрасни градини од кои ќе ви застане здивот за миг

Посетете го највозбудливиот и најкосмополитски град во Скандинавија, градот во кој се испишани најубавите бајки и во кој живеат најсреќните луѓе во светот - Копенхаген.

Градот е престолнина на Данска и најголем град со околу 590 илјади жители во рамките на општината, околу 1,28 милион во урбаниот регион и над два милиона жители во метрополитенската зона. Копенхаген е град на острови и на канали.

Шетајќи низ неговите улици или, пак, пловејќи по неговите канали, ќе се сретнете со едни од најмодерните достигнувања на архитектурата до барокни зданија во кои ќе можете да го испиете првото утринско кафе со прекрасен поглед на некоја од многуте палати со прекрасни градини од кои ќе ви застане здивот за миг.



Поголемиот дел од градот е лоциран на источниот брег на островот Зеланд, а помалиот на западниот брег на островот Амагер, кој на источната страна излегува на Оресенд, теснецот што ја дели Данска од Шведска. Ако теснецот Оресенд ја дели Данска од Шведска, истоимениот мост ги поврзува овие две земји или поточно Копенхаген во Данска со Малме во Шведска.

Речиси осум километри долгиот мост е најдолгиот комбиниран моторен и железнички мост во Европа, официјално пуштен во употреба на 1 јули 2000 година.

Зачетоците на Копенхаген се релативно нови и се навраќаат на викингшкото рибарско село основано во десеттиот век, кое во петнаесеттиот век прераснало во престолнина на Данска. Градот доживеал подем во периодот на Кристијан Четврти од Данска, кој бил крал на Данска и на Норвешка во периодот 1588-1648 година, со Копенхаген како престолнина.

Од овој период датираат и примероци од прекрасната архитектура, меѓу кои се истакнува објектот на Берзата, изграден во седумнаесеттиот век, како исклучителен пример на холандската ренесанса во Данска, со својата 56 метри висока кула со шилест завршеток во форма на испреплетени опашки на четири змеја. Објектот се наоѓа веднаш до данскиот парламент, сместен во палатата „Кристијансборг“ на островот Слотсхолмен, којшто се смета за остров на моќта со оглед на тоа што на него се наоѓа центарот на Владата на Данска. Станува збор за мало островче, кое е дел од внатрешниот град на Копенхаген, лоцирано во рамките на заливот на Копенхаген.

Еден од најинтересните архитектонски примери е и Кржната кула, из-



градена во седумнаесеттиот век во централното градско подрачје на Копенхаген, по нарачка на кралот Кристијан Четврти од Данска.

Кога шетате низ овој град, не пропуштајте да ја посетите и црквата „Фредерик“, која, исто така, е позната и под името „мермерна црква“ и е значаен пример на рококо архитектурата. Објектот претставува препознатлив репер за овој квартал, при што особено се истакнува куполата на објектот со распон од 31 метар. Оваа купола, која се носи на 12 столба, се смета за најголемата црковна купола во скандинавските земји. Она што е интересно е дека изградбата на црквата траела речиси 150 години, од 1749 до 1894 година, како резултат на различни причини. Од црквата, погледот преку статуата на кралот Фредерик Петти води кон заливот и новиот објект на Данскиот театар од 2006 година лоциран на спротивниот брег.



Ако сте расположени за поактивна прошетка, во непосредна близина на кварталот Фредриксгаден се наоѓа новото пристаниште – Ниџавн, изградено во седумнаесеттиот век, коешто го карактеризираат силно обоените куќи во низа, преку коишто најчесто се презентира градот во туристичките материјали.

Како посебен, магичен белег на Копенхаген се и градините „Тиволи“, кои се едни од најпознатите и најголеми атракции во градот. Градините „Тиволи“ годишно ги посетуваат околу 5.000.000 туристи, а популарни се подеднакво и кај стари и кај млади. Во текот на работните денови, отворени се до полноќ, а за викендите до еден часот по полноќ. Во овие градини се засадени илјадници садници цвеќе, а луѓето се шетаат под раскошните сенки од старите дрвја, пред да се упатат кон некои од многубројните ресторани и кафулиња во паркот кои се едни од најстилски уредените во градот. Меѓу другото, во овој парк постои и театар под отворено небо.

Агенциските аранжмани за посета на овој волшебен град се со предлог-програм од четири дена. Аранжманот шини 260 евра, а истиот вклучува разглед на градот и посета на фонтаната „Гефион“, Статуата на малата морска сирена, Музејот на Х. К. Андерсен, Палатата Амалинборг – зимска резиденција на кралското семејство, дворецот „Кристијансборг“, Данскиот парламент, Националниот музеј. Посета на Малме во Шведска и возење преку најголемиот мост во Европа, посета на плоштадот „Сторторгет“, Статуата на кралот Карл Десетти Густав, Градската кука, Црквата „Св. Петар“, Плоштадот на Густав Адолф, плоштадот „Лила“, во кој ќе уживате во многубројните кафулиња и ресторани. Посета на паркот „Тиволи“, изнајмување велосипед и возење по улиците на градот или, пак, крстосување по каналите.

Во цената на пакетот е вклучени: авионски превоз на релација: Скопје – Виена – Копенхаген – Виена – Скопје, сместување во хотел со три ѕвездички, аеродромски такси.

Летови има секој ден со исклучок на вторник, а цената и саатниците зависат од моментално расположивите места на авиокомпанијата. Важно е да знаете дека во цената не е вклучен транспортот од аеродромот до градот, кој чини пет евра. ■

ТРЕНД

КОИ БОИ НА ЛАКОВИ ЗА НОКТИ ЌЕ БИДАТ ВО ТРЕНД ОВАА ЗИМА?

Средени и налакирани нокти на рацете се убав украс и, дефинитивно, плус за секоја модна комбинација

Трендовите во светот на маникирот се динамични исто како и во модата. Маникирот денес сè почесто е начин на кој се изразуваат особеноста и стилот. Следуваат бои на лакови кои се модерни оваа зима.

БОРДО

Оваа нијанса никогаш не излегува од мода. Темните нијанси секогаш се модерни во зима. Одлично се комбинира со волнени парчиња облека или со кадифе.

Пишува Ј. М. Б.



ТЕМНОСИНА

Ова нијанса совршено изгледа навечер. Ова е една од најтрендовските нијанси сезонава. На вас останува да се одлучите за мат или за сјај нијанса.

КРЕМ-БОЈА

Ако повеќе сакате светли нијанси, тогаш крем-бојата е за вас. Изгледа дискретно и женствено. Нема да погрешите никогаш со оваа боја.



СИВА

Сивата е актуелна боја за зима и изгледа одлично во сите нијанси. Совршено се вклопува во топлите изгледи.



ТЕМНОЗЕЛЕНА

Оваа боја е за оние што сакаат драстична промена од топлите тонови.



ТЕМНОВИОЛЕТОВА



Ова е бојата која е во тренд во облеката. Темновиолетовата е идеална за оние што сакаат впечатливи бои.



Дијаманти секој ден




ГТЦ Скопје
централен хол
приземје
www.sigma.mk
#nasaljubov
#нашаљубов



Нуди незаборавен престој на своите гости

со луксузно сместување, извонредна храна
послужена во елитен ресторан





ЕЛИТ ПЛАЗА Хотел и Бизнес Центар – Скопје

• • • www.eliteplaza.mk • • •

Нова приказна во градот

Модерен и луксузен хотел со 4 ѕвезди

Лоциран позади
Универзалната сала
во Скопје



2 комплетно опремени конференциски и свечени
сали за прослави, деловни простории како и катна гаража
на 5 нивоа во склоп на самиот хотел

За миговите за релаксација и рекреација ЕЛИТ ПЛАЗА
нуди најсовремено опремени Фитнес и спа центар

ЕЛИТ ПЛАЗА - Хотел и бизнис центар Скопје • Тел: +389(0) 2 5514 888 | info@eliteplaza.mk | reception@eliteplaza.mk

• • • • • РЕКРЕАЦИЈА • • • • •

Нешто ново на нашите простори

Подготви | **Бојан Момировски**

Во периодот од годината кога временските услови не дозволуваат голема физичка активност, луѓето сè повеќе се решаваат да се рекреираат во затворени простории за да ја одржуваат својата физичка активност за подобро здравје, вито тело, ментална гимнастика и друго.

Еден од начините за релаксирање од овој брз начин на живот, кој избилува со големи активности на работа и околу семејството, е и боулингот (куглање).

Американскиот начин на куглање или боулинг е поинаков од традиционалниот, европски, но сè повеќе е присутен преку изградба на кугларници за таа намена.



Ако европското куглање досега беше непознато за граѓаните од Република Македонија и најчесто него можеа да го практикуваат професионални спортисти, боулингот е начин на рекреација за многу луѓе.

Во нашата држава се отвораат сè повеќе такви клубови или центри во кои се рекреираат голем број луѓе.

Боулингот е поинаков од традиционалното куглање и разликата е забележлива уште на прв поглед поради големината на куглата.

За да може да се кугла, рекреативецот прво мора да одбере топка што него лично му одговара. Топките се специфични бидејќи на нив има по три дупки за да може правилно да се држат и да се фрлаат. Дупките се со различна големина, во зависност од големината на дланката и од дебелината на прстите. Не треба да бидат многу широки ни тесни бидејќи во двата случаја може да дојде до повреда на рекреативецот. Топките, исто така, се делат и според нивната тежина, а таа е од седум до 13 килограми.

Правилата за игра се многу слични со куглањето и се состојат од десет одвоени обиди, односно десет игри за чистење на кеглите. Должината на патеката за куглање изнесува 20 метри, а од максимум два обиди треба да се соборат девет кегли. Во случај уште од првиот обид да се соборат сите девет кегли, тоа се вика чистење и натпреварувачот добива дополнителни поени бидејќи секоја кегла носи по еден поен. Што повеќе чистења се случат во текот на десетте игри, тоа значи и повеќе поени, што е и цел на секој натпреварувач бидејќи победник е тој што ќе собере најмногу бодови.

Основна опрема за почетници за овој начин на куглање (боулинг) се само специјални патики, кои не се лизгаат на подлогата, а воедно и не ја оштетуваат. Рекреативецот може со себе да донесе и крпа за да ги избрише прстите пред секое фрлање на куглата.

Во светот веќе е регистрирана ваква спортска федерација, која е одвоена од федерацијата на класично куглање и сè почесто се организираат натпревари, турнири, европски и светски првенства. Изградени се повеќе од 250.000 патеки за боулинг и се регистрирани повеќе од 100.000 играчи.. ■



ДВА ЗЛАТНИ МЕДАЛА ЗА КРАЈ НА ГОДИНАТА, СОНОТ Е НАСТАП НА ОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ

Разговараше |
Горан Зивчевски

- Во Словенија постигна максимален успех, два златни медала во двете категории во кои се натпреваруваше. Кажете ни нешто повеќе за тоа како помина ова Европско првенство и кои се вашите впечатоци?

НЕДЕВ: Многу сум задоволен што на овој европски шампионат постигнавме историски резултат. Никогаш досега нашата репрезентација не се вратила со олаков број признанија од едно големо натпреварување. Преадоволен сум затоа што успеав да ја потврдам својата форма. Во најтешката дисциплина која бара многу труд и работа, тоа се катите, првпат успеав да освојам златен медал.

Катите се нарекуваат и борби со замислен противник, ги има во голем број, а според мене потребно е многу повеќе вложен труд во нив за да се дојде до резултат. Тука се работи за финеси, се гледаат многу аспекти, пред сè изведбата, ставовите, експлозивноста, брзината, прецизноста. Во нив се изведуваат многу удари со раце и со нозе, што е доста комплексно и тешко за да се изведе.

Во кумите, исто така, го освоив златниот медал, а во финалето се боров со неколкукратниот светски и европски првак од Италија, Леоне Матео. Тие, исто така, бараат многу труд, посветеност и, пред сè, храброст. Во традиционалното карате не се користат никакви штитници и ракавици, а доколку не си подготвен психички и физички, лесно може да дојде до тешка повреда. Во традиционалното



карате се дозволени контакти во зависност од ситуацијата, дали напаѓаш или се повлекуваш, а според тоа се бодува или се казнува натпреварувачот.

- Оваа година каратето доби статус на олимписки спорт. До ОИ во 2020 година има уште три години, дали планираш настап и дали мислиш дека нашите претставници би имале шанса таму да забележат добри резултати или, можеби, да се вратат со олимписки медал?

Изминатиот викенд се одржа 32. Европски шампионат во традиционално карате во Крањска Гора, Словенија, каде што македонската репрезентација забележи историски успех. Во конкуренција од повеќе од 200 учесници од повеќе од 20 европски земји, нашите претставници првпат на едно олку големо натпреварување успеаја да освојат дури 12 медали. Најчесто нашите тимови се враќале со неколку освоени медали, но овој пат тие во Македонија донесоа седум златни, два сребрени и три бронзени медали. За успехот, колку време траеле подготовките и што сè било потребно за да се стигне до тој резултат, „Република“ разговараше со нашиот најпознат каратист Дејан Недев

година, во овој контекст беше спомнувано и каратето. Колку е тоа потребно и какви мислите дека ќе бидат ефектите од формирање лига во Македонија?

НЕДЕВ: Каратето во нашата земја, главно, функционира на аматерско ниво, а сите подготовки и трошоци паѓаат на наш грб. Јас се надевам дека ќе се случи таква инвестиција и доколку се помогнат и клубовите, спортистите и тренерите, квалитетот ќе се подигне на уште повисоко ниво и ќе имаме многу повеќе кандидати и за европско, и за светско првенство, и за Олимпијада. Мислам дека треба да се покрене и да се формира такво нешто, а сигурен сум дека ако се инвестира многу повеќе, резултатите ќе бидат уште подобри.

- Одамна си активен во македонското карате и веќе со години остваруваш успеси, но иако си во позрели натпреварувачки години, се чини мотивите и желбата за успех не спласнуваат...

НЕДЕВ: Во текот на мојата кариера сум наишол на многу проблеми, сопки, но никогаш не се предадов и истрајав. Од пет години се занимавам со овој спорт, а активно се натпреварувам веќе 25 години. Самиот временски период кажува дека овие резултати не се случајни. Сето тоа бара многу посветеност, работа, многу години минати во сала, многу пот за да се дојде до врвни резултати.

- Оваа натпреварувачка година е на крајот, кои се вашите планови и на што ќе биде поставен фокусот за во иднина?

НЕДЕВ: Натпреварувачкиот календар за 2017 година, како и секоја година, ни е исполнет, но за нас главна цел ќе биде светскиот шампионат кој во Монтекатини, Италија ќе се одржи во октомври по втор пат како обединет светски карате шампионат. Јас во 2015 година учествував и освоив злато на ова натпреварување и моја желба е да го повторам резултатот следната година. ■



НЕДЕВ: Имам освоено речиси сè што може да се освои на европско и на светско ниво, а секако, сонот на секој спортист, па и за мене, е настап на Олимпијада. Каратето, според мене неоправдано, досега не беше олимписки спорт. Јас се надевам дека во 2020 година во Токио ќе имаме свој претставник од традиционалното карате. Меѓународниот олимписки комитет го призна каратето како спорт, но во светот на каратето постојат три типа карате, така што сè уште не е утврдено кои дисциплини ќе бидат преземени

- Владата најави нови мерки за помош на спортот, а една од нив предвидува директни инвестиции за спортови што немаат своја лига и формирање лига, а по боксот, чијашто лига ќе биде формирана наредната

ВРЕМЕПЛОВ

2 декември 1946 година

По борбата што се водела меѓу македонските партизани и грчката владина војска на патот Лерин - Писодр, грчките власти почнале со терор во селото Буф. Околу 200 полицајци и 80 вооружени монархисти од околните села вршеле грабежи, горење и пустошење. Запалиле 46 трла, плевни, воденици, сверски мачеле 28 невини Македонци.

7 декември 1906 година

Во Маврово, Гостиварско, е роден архиепископот Охридски и Македонски г.г. Доситеј Втори, првиот архиепископ Охридски и Македонски на возобновената Македонска православна црква - Охридска архиепископија и, според МПЦ-ОА, наследник на Арсениј II. Целиот свој живот го посветил на службата на црквата. На Вториот црковно-народен собир, одржан од 4 до 6 октомври 1958 година, бил избран за поглавар на МПЦ во обновената Охридска архиепископија. Под негово раководство бил свикан Третиот црковно-народен собир, одржан на 18 јули 1967 година, на кој МПЦ е прогласена за автокефална. Во негово време од темел била возобновена црквата, со сите нејзини витални органи: епархиите, епископатот, свештенството, црковните општини во татковината и во дијаспората, црквите и манастирите, образованието и просветата. Во 1967 била отворена Богословијата, а во 1977 година Богословскиот факултет во Скопје.

7 декември 1909 година

Во Банско, Пиринска Македонија, е роден Никола Јонков Вапцаров, писател и комунист. Посмртно е добитник на почесната Меѓународна награда за мир во 1952 година. Вапцаров бил најсилен поетски талент меѓу Македонците кои твореле на други јазици, освен на македонскиот. Неговата единствена стихозбирка со наслов „Моторни песни“ содржи 20 песни напишани на бугарски јазик. Нему му е доделено едно од видните места во бугарската литература, иако тој самиот и во животот и преку својата поезија недвосмислено изјавувал дека е Македонец.

НАЈИСТО- ЧЕН РУС- КИ ПОЛУ- ОСТРОВ	4	ХРАН- ЛИВА СОСТОЈКА	СЕЛО БЛИЗУ СТУДЕ- НИЧАНИ	ИТАЛИ- ЈАНСКИ ФУДБАЛ- СКИ ТИМ	БИВША ОХРИД- СКА ФАБРИКА	ЧИСТА ТЕЖИНА НА СТОКА	ЖИТЕЛ НА ГРАДОТ ИТОН	ЧЕШКО МАШКО ИМЕ	УЧЕЊЕ НА СВЕШТЕ- НИКОТ АРИЈ
ПИСМЕН ДОКАЗ, СВИДЕ- ТЕЛСТВО (МН.)									
МЕРКА ЗА ДОЛЖИНА									
МОТОРИ СО ВНАТ- РЕШНО СОГО- РУВАЊЕ									
КУЛНСКИ САД, ТИГАН					ПОКАЗНА ЗАМЕНКА				
"СВЕТСКА МЕТЕОРО- ЛОШКА ОРГАНИ- ЗАЦИЈА"				ИТАЛИЈА		АРТИСТКА- ТА САМС			
КАТИНА ИВАНОВА			НАША ПО- ЕТЕСА ДАНИЦА	АРТИСТОТ ТАМИРОФ		ХРВАТСКИ ПИСАТЕЛ ЈОЗА			
ПОДРУГ, ПОРАЗ- ЛИЧЕН							РИЕКА РИКВЕРЦ		
ПОРТУ- ГАЛИЈА		КАУЧ, ОТОМАН						ЗАПАД ЖЕНСКО ИМЕ	
ОРЕГОН			КАЛЕМ						
ШПАНСКИ ГРАМА- ТИЧКИ ЧЛЕН			НАЧИН НА ИЗВЕДЕА НА МУЗИЧ- КО ДЕЛО	РЕДОВНА ТУРСКА ВОЈСКА					
ДЕЛ ОД ЛИЦЕТО				АРТИСТКА ГАРДНЕР	ХАРТИЈА ЗА ТУТУН				ВИД ПРО- СИРНА ЦРНА СВИЛЕНА ТКАЕНИНА
ГЛАВЕН ГРАД НА КАНАДА					РУСКО ЖЕНСКО ИМЕ	ДЕЛ ОД ПРИСТА- НИШТЕ			
ЈАДЕЊЕ ХРАНА СО ЛАКИЦА						ЕНИЦО СЕРИНИ	МОРИС РАВЕЛ		
ЛИЧНА ЗАМЕНКА				МЕСТО НА ВЛЕВАЊЕ НА РЕКА			"ТРАФО- СТАНИЦА"		
ПОПРА- ВЕНА, ДО- ТЕРАНА ФОТО- ГРАФИЈА				ГРАД ВО ГЕРМАНИЈА		АЛАТКА ЗА ЖНЕЕЊЕ			
ПРИЛОГ ЗА КО- ЛИЧИНА						УМБЕРТО НОБИЛЕ		КОЧАНИ ГАУС	
ПРЕДЛОГ: ВНАГРЕ			ХЕМИСКИ ЕЛЕМЕНТ						

РЕШЕНИЕ: УВЕРЕНИЈА, КИЛОМЕТАР, ОТОМОТОР, ТАВА, ОНОД, СМО, И, ЕМА, КИ, АНИЦИНИ, ИНАКОВ, РИ, П, ЛИВАН, З, ОР, МАКАРАМ ЛАС, НИЗАМ, УСТА, КАТ, ОТАВА, ДОК, СРКАЊЕ, МР, ТОД, УСТИЕ, РЕТИШ, СРП, ОНОЛКУ, КО, ВО, МАНЈАН



Адреса: ул. Костурски Херои бр. 38, кат 2, лок. 1, 1000 Скопје
тел: +389 2 2720 411 +389 2 2775 311 || факс: +389 2 2720 411
е-маил: info@transmet.com.mk || www.transmet.com.mk

Ние го обновуваме
миналото...

Ние ја градиме
иднината...



www.transmet.com.mk

ДВОГЛЕД

ЗАЕВ ЌЕ ГО БЛОКИРА ТРАНСФЕРОТ НА ТАЛЕВСКИ ВО РАЈН-НЕКАР: „МЛАДИТЕ МОРА ДА ОСТАНАТ ДОМА“

Лидерот на опозицијата на вонредна прес-конференција денес соопшти дека ако дојде на власт СДСМ, тој лично ќе го блокира трансферот на младиот ракометен бисер Филип Талевски во германскиот шампион Рајн-Некар.

Според Заев, младите многу се иселуваат од Македонија и кога тој ќе дојде на власт ќе запре тоа бидејќи ќе го врати животот во земјата.

■ Бев избезумен, во шок, многу фригидно се почувствував и јас и сите во партијата кога случајно следејќи вести дознавме дека ракометниот талент Филип Талевски потпишал трансфер во Германија во некој си клуб Рајнекар. Ловен. Мовен, како и да беше, за 100-200 илјади евра на метар кубен по квадрат. на час. Мислам дека така нешто беше - рече Заев.

■ Младите се иселија, многу млади, заминаа од Македонија. Тоа мора да запре. Ова со ракометарот ја прелеа чашата, значи не смеа млади добри деца да заминуваат таму во светот бидејќи дома не може да ја земаат германската плата. И сега Филип Талевски ќе живее на улица Штрассе во Германија и ќе игра ракомет далеку од дома, нема ништо таму, ни сирење

беровско ни ајвар и зошто? Бидејќи владата на ВМРО-ДПМНЕ не направила услови тој да остане да игра во Скопје или Струмица и да зема 10-15 илјади евра месечно. Тоа е недолично - додаде Заев.

■ Затоа кога ќе дојде Заев на власт лично ќе се погрижам да го блокирам трансферот на Талевски бидејќи доста беше младите да заминуваат од Македонија. А ако ептен запне да заминува Вицето ќе го пратиме на преговори во клубот таму каде што ќе оди и ако ептен мора да замине, ќе замине во странство овој млад човек само под подобри финансиски услови за Македонија - е убеден лидерот на СДСМ Зоран Заев.

Тој додаде и дека покрај Талевски во Македонија ќе ги враќа сите што заминуваат и работат за 20 пати повисока плата.

■ Не смеа да си дозволиме еден молер да не биде платен 8 евра на час како во Германија. Значи 1.500 евра ќе биде минимум молерска плата во Македонија, а лекарите ќе земаат едно 10-15 илјади сигурно. Секој мора да е стимулиран за да остане во Македонија. Ако треба ќе најдеме и нафта и ќе ја продаваме и ќе

имаме милијарди, сто илјади милиони милијарди во буџетот, ама ќе ги вратиме дома сите луѓе - убеден е Заев.

■ И едно да знаете, ако, на пример, јас како премиер заминам во Германија бидејќи ќе треба да се откажам од фирмите што ми прават милиони, а премиерската плата не ми е доволна, тогаш ќе дојдам и јас по мене во Германија да се земам и да се вратам дома, па ќе си ја направам платата како премиеро на Германија или канцелар или што и да беше, така нешто тоа се викаше мислам, и после ќе го запрам иселувањето на премиери од Македонија со тоа што ќе имаат 300 илјади евра годишна плата со која ќе запре и ова иселување на Зоран Заев од Македонија бидејќи ако замине Заев кој ќе го враќа животот? Не ме црпи Господ од нивите за цабе да не го враќам животот и ДДВ во Македонија - заврши претседателот на СДСМ. ■

Кромиди Запад

*** Целта на „Двоглед“ е да се сврти вниманието на одредени појави во општеството. Секоја сличност со вистинските луѓе и институции е случајна.

ГастроГард

ИЗГАСНЕТЕ ГО ПОЖАРОТ ВО ВАШИОТ СТОМАК!



- НЕУТРАЛИЗАЦИЈА НА ЖЕЛУДОЧНА КИСЕЛИНА
- БРЗО ДЕЈСТВО
- БЕЗБЕДЕН ЗА ТРУДНИЦИ
- ПРИЈАТЕН ВКУС НА МЕНТОЛ
- БЕЗ ШЕЌЕР



БРЗО



БЕЗБЕДНО



АЛКАЛОИД
СКОПЈЕ
Здравјејте пред сè
www.alkaloid.com.mk

Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со Вашиот лекар или со фармацевт.

НОСИТЕЛ НА ЛИСТА ВО ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 1

НИКОЛА ПОПОСКИ

1



ЗНАЕШ ШТО Е
ПОДОБРО!
ЗА ТЕБЕ, ЗА МАКЕДОНИЈА



На овие избори носиш две важни одлуки! Ова е одлука за тебе и за твоето семејство, но и одлука за Македонија. За тоа кој има остварливи решенија за твоите секојдневни проблеми и за тоа кој ќе ги штити државните интереси и може да ја води државата напред! На овие избори имаме најобемна и најдобра програма досега. Реална и со конкретни проекти. А имаме и кредибилитет дека она што ќе го ветиме ќе го исполниме.

Заокружи го бројот 1, гласај за ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, затоа што ти **знаеш што е подобро, за тебе, за Македонија!**